



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧИ

1890

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кинговодство 60802-603-21943

Петок, 13 март 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 360 динари. – Аконтација на претплата за 1987 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централa 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

280.

Врз основа на член 13 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/87) сојузниот секретар за финансии, во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 1987 ГОДИНА И СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА СВЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА ЗАРАДИ СПОРЕДУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Корисниците на општествени средства од член 2 на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот ги утврдуваат износите на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка за 1987 година, составуваат пресметка на средствата и ги сведуваат податоците од периодичните пресметки и завршната сметка за 1986 година заради споредување со податоците од периодичната пресметка во 1987 година на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

Корисникот на општествени средства што врши дејност распоредена според Одлуката за единствена класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 72/86) во областа 01 до 11 и во гранката 1202 (научноистражувачки дејности), освен гранката 1101 (банкарство) и гранката 1102 (осигурување на имоти и лица, лотарии и кладилници), износот на средствата за исплата на чистите лични доходи за 1987 година го утврдува на образецот ЛД – ОЗТ – Пресметка на средствата за исплата на чистите лични доходи во областа на стопанството за периодот од 1 јануари до _____ 1987 година, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Корисниците на општествените средства од член 5 од Законот за привремена забрана на располагањето се дел од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците за 1987 година над растежот на продуктивноста на трудот и работните заедници на тие корисници го утврдуваат износот на средствата за исплата на чистите лични доходи за 1987 година на образецот ЛД – други КОС – Пресметка на средствата за исплата на чистите лични доходи кај другите корисници на општествени средства за периодот од 1 јануари до _____ 1987 година, кој е составен дел на овој правилник.

На образецот од став 1 на овој член износот на средствата за исплата на чистите лични доходи за 1987 година го утврдуваат и работните заедници што вршат работи за корисниците на општествени средства од член 2 на овој правилник.

Член 4

Корисник на општествени средства го утврдува износот на средствата за исплата на месечните аконтации на чистите лични доходи на образецот ЛД – Аконтација – Пресметка на средствата за исплата на аконтациите на чистите лични доходи за месец _____ 1987 година, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Корисник на општествени средства што во завршната сметка за 1986 година искажал непокриена загуба односно што ќе искаже загуба по периодичната пресметка во 1987 година го утврдува износот на средствата за исплата на чистите лични доходи за 1987 година на образците ЛДГ-1 односно ЛДГ-2, што се пропишани со Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на аконтациите на чистите лични доходи во основните организации на здружен труд што ќе искажат загуба во работењето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/85 и 16/86).

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува:

1) на корисници на општествени средства што ќе искажат загуба по периодичната пресметка за периодот јануари–март 1987 година;

2) на корисници на општествени средства што вршат дејност од член 36 став 2 на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86) и што ќе искажат загуба и по периодичната пресметка за периодот јануари–јуни 1987 година, ако ги исполнат условите од тој член;

3) до 30 јуни 1987 година на корисници на општествени средства што вршат дејности распоредени во областа 13 – Здравствена и социјална заштита што ќе искажат непокриена загуба во завршната сметка за 1986 година односно што ќе искажат загуба по периодичната пресметка во 1987 година.

На корисници на општествени средства од став 2 на овој член, во периодот во кој не се применуваат одредбите на став 1 од овој член, се применуваат одредбите на чл. 1 до 4 и чл. 7 до 11 на овој правилник.

Член 6

Корисник на општествени средства што на денот на исплатата на личните доходи не ги намирал втасаните обврски го утврдува износот на средствата за чисти лични доходи што може да го исплати во 1987 година во согласност со Законот за санација и престанок на организациите за здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86) на образецот ЛДН, кој е пропишан со Упатството за начинот на утврдување на износот на средствата што може да ги користи за исплата на аконтациите на чистите лични доходи корисникот на општествени средства кој не ги намирал втасаните обврски, како и за начинот на доставување на податоците за тоа до Службата на општественото кинговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/85 и 24/86).

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува, до 30 јуни 1987 година, на корисници на општествени средства што вршат дејности распоредени во областа 13 – Здравствена и социјална заштита, на кои до тој рок се применуваат одредбите на чл. 1 до 4 и чл. 7 до 11 од овој правилник.

Член 7

Корисникот на општествени средства го утврдува износот до кој може во 1987 година да располага со средствата за заедничка потрошувачка на образецот ЗП-Пре-

сметка на средствата за заедничка потрошувачка за пресметковниот период од 1 јануари до _____ 1987 година, кој е составен дел на овој правилник.

Корисникот на општествени средства го составува образецот ЗП по истекот на пресметковниот период за наредниот пресметковен период во 1987 година.

Член 8

Паричните вредности во обрасците од чл. 2 до 7 на овој правилник се искажуваат во полни износи (динари без пари), а другите податоци - со броеви со две децимали.

II. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ

Член 9

Корисникот на општествени средства од член 2 на овој правилник го составува образецот ЛД-ОЗТ врз основа на податоците за пресметаните односно исплатените чисти лични доходи за четвртото тримесечје на 1986 година во согласност со Законот за привремена забрана на располагањето со делот на општествените средства за лични доходи, за заедничка потрошувачка на работниците и за определени трошоци на работењето за 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/86) - (во натамошниот текст: Законот) и Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на чистите лични доходи за 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/86) - (во натамошниот текст: Правилникот) и врз основа на податоците од последната периодична пресметка што ја составил во 1987 година, завршната сметка за 1987 година и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) корисникот на општествени средства кој личните доходи за 1986 година ги исплатувал врз основа на образецот ЛД-КОС-1 и ЛД-КОС-2 под редниот број 1 го внесува износот што ќе го утврди под редниот број 4, по намапувањето за износот на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година што го искажал под редниот број 10 во образецот ЛД-КОС-1 за периодот од 1 јануари до 31 декември 1986 година. Корисникот на општествени средства кој за месец октомври, ноември, односно декември 1986 година вршел исплата на личните доходи врз основа на обрасците ЛД-ОЗТС, ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно ЛДН, под редниот број 1 го внесува износот на чистите лични доходи што за тие месеци го исплатил врз основа на тие обрасци. Износот што ќе го утврди на овие начини корисникот на општествени средства го зголемува за износот што над тој износ го исплатил за месец октомври, ноември односно декември 1986 година во согласност со член 15 став 2 од Законот.

2) под редниот број 2 го внесува износот на исплатените аконтации на чистите лични доходи за месец октомври, ноември и декември 1986 година, што ги исплатил врз основа на обрасците ЛД-КОС-2, ЛД-ОЗТС, ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно ЛДН, што ги составил и доставил до Службата на општественото книговодство за тие месеци според Правилникот;

3) под редниот број 3 внесува една четвртина од исплатените чисти лични доходи врз основа на конечната пресметка по завршната сметка за 1986 година, што ја составил и доставил до Службата на општественото книговодство според Правилникот на образецот ЛД-КОС-1 односно ЛД-ОЗТС за 1986 година;

4) под редниот број 5 го внесува просечниот број на вработените работници утврден врз основа на часовите на работа во четвртото тримесечје на 1986 година, што ќе го утврди така што бројот на остварените часови на работа и на часовите за кои работниците примаат надомест на личните доходи од средствата на корисниците на општествени средства ќе го подели со бројот на можните часови на работа со полното работно време и со времето пократко од полното работно време по работник;

5) под редниот број 6 го внесува износот што ќе го добие кога износот под редниот број 4 ќе го подели со износот под редниот број 5 и така добиениот количник ќе го подели со 3. Ако износот под редниот број 1 е помал од износот под редниот број 4, износот под редниот број 6 го внесува врз основа на податоците под редниот број 1;

6) под редниот број 7 ја внесува стапката на растежот на продуктивноста на трудот што ја остварил во 1987 година во однос на четвртото тримесечје на 1986 година, врз основа на податоците од својата евиденција за остварената продуктивност на трудот;

7) под редниот број 8 го внесува процентот на своето зголемување на просечниот месечен доход по работник во пресметковниот период во 1987 година во однос на претходниот пресметковен период, а за пресметковниот период јануари-март 1987 година - во однос на просечниот месечен доход по работник за четвртото тримесечје на 1986 година. Ако корисникот на општествени средства во четвртото тримесечје на 1986 година не остварил доход, остварениот просечен месечен доход по работник за периодот јануари-март 1987 година го става во однос спрема просечниот месечен доход по работник што ќе го утврди по завршната сметка за 1986 година;

8) под редниот број 9 го внесува износот што ќе го добие кога износот под редниот број 6 ќе го помножи со процентот под редниот број 8 и така добиениот производ ќе го зголеми за износот под редниот број 6. Ако процентот под редниот број 7 е помал од процентот под редниот број 8, износот под редниот број 9 го утврдува врз основа на процентот под редниот број 7;

9) под редниот број 10 го внесува просечниот број на вработените работници врз основа на часовите на работа за периодот за кој составува пресметка на образецот ЛД-ОЗТ, што ќе го утврди во согласност со точка 4 од овој член;

10) под редниот број 11 го внесува бројот на месеците за кои составува пресметка на образецот ЛД-ОЗТ;

11) под редниот број 13 го внесува износот на средствата за чисти лични доходи што ќе го утврди во согласност со својот самоуправен општ акт со кој ги уредува основите и мерилата по кои го распоредува чистиот доход на лични доходи и акумулација, а кој бил во сила на 31 декември 1986 година;

12) под редниот број 14 го внесува износот на чистите лични доходи и на надоместите на чистите лични доходи од средствата на корисниците на општествени средства, што ги исплатил за периодот за кој го составува образецот ЛД-ОЗТ до денот на составувањето на образецот;

13) под редниот број 15 ја внесува разликата меѓу износот под редниот број 12 и износот под редниот број 14, ако износот под редниот број 12 е помал од износот под редниот број 13. Ако износот под редниот број 13 е помал од износот под редниот број 12, разликата се утврдува меѓу износот под редниот број 13 и износот под редниот број 14;

14) под редниот број 16 ја внесува разликата меѓу износот под редниот број 14 и износот под редниот број 12, ако износот под редниот број 12 е помал од износот под редниот број 13. Ако износот под редниот број 13 е помал од износот под редниот број 12, разликата се утврдува меѓу износот под редниот број 14 и износот под редниот број 13;

15) под редниот број 17 го внесува износот во височина на една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за 1987 година од 1 јануари до 27 февруари 1987 година, кој се надоместува во месец март, април и мај 1987 година за секој тој месец што следи по истекот на пресметковниот период. Така, на пример, при составувањето на образецот ЛД-ОЗТ за пресметковниот период јануари-март 1987 година, под овој реден број ќе се внесат две третини од повеќе исплатениот износ во периодот од 1 јануари до 27 февруари 1987 година.

Корисникот на општествени средства го утврдува износот на просечниот месечен доход по работник врз основа на податоците од образецот Деловен резултат во текот на годината - Биланс на успехот што го составил во 1987 година, така што износот под редниот број 133 на тој образец го дели со просечниот број на вработените работници што ќе го утврди врз основа на часовите на работа и бројот на месеците на работењето во тој пресметковен период. Врз основа на просечниот месечен доход по работник во пресметковниот период за кој го составува Образецот ЛД-ОЗТ и на просечниот месечен доход по работник во претходниот пресметковен период, корисникот на општествени средства го утврдува процентот на зголемувањето на просечниот месечен доход по работник меѓу тие два пресметковни периоди. Така, на пример, за пресметковниот период јануари-јуни 1987 година утврдениот про-

сечен месечен доход по работник се става во однос спрема просечниот месечен доход по работник кој е утврден за пресметковниот период јануари-март 1987 година.

Процентот на зголемувањето на просечниот месечен доход по работник во пресметковниот период јануари-март 1987 година се утврдува во однос на просечниот месечен доход по работник кој е остварен за четвртото тримесечје на 1986 година. Заради споредување на просечниот месечен доход по работник во 1987 година со просечниот месечен доход по работник во четвртото тримесечје на 1986 година, корисникот на општествени средства ќе го користи првото дојде што го утврди во 1986 година на образецот Деловен резултат во текот на годината – Биланс на успехот под редниот број 132, така што ќе го зголеми за состојбата на контото 460 – Камати (освен каматите на кредити за основни средства) и на контото 463 – Негативни курсни разлики, а ќе го намали за состојбата на контото 780 – Приходи од камати.

Остварениот доход за четвртото тримесечје на 1986 година ќе се утврди како разлика меѓу доходот што е искажан во завршната сметка за 1986 година и доходот што е искажан во периодичната пресметка за пресметковниот период јануари-септември 1986 година, коригирани во согласност со одредбата на ставот 3 од овој член.

Износот на повеќе исплатени чисти лични доходи за 1987 година, од 1 јануари до 27 февруари 1987 година, корисникот на општествени средства ќе го утврди како разлика меѓу исплатените чисти лични доходи и надоместите на чистите лични доходи од средствата на корисниците на општествени средства и износот на средствата што ќе го утврди за месеците за кои ги исплатил чистите лични доходи во тој период, во согласност со одредбите на став 1 точ. 1 до 6 на овој член.

По исклучок од одредбата на став 1 точка 7 од овој член, корисник на општествени средства во основање, кој е основан во 1986 година и во поранешните години, го внесува во образецот ЛД-ОЗТ под редниот број 8 процентот на зголемувањето на просечниот чист личен доход што ќе му го одобри основачот, а најмногу до процентот на зголемувањето на просечниот чист личен доход по работник кај основачот, ако основачот е корисник на општествени средства од член 2 на овој правилник односно најмногу до процентот на зголемувањето на чистиот личен доход по работник исплатен во стопанството на територијата на републиката односно на територијата на автономната покраина за изминатиот пресметковен период на 1987 година, ако основачот е корисник на општествени средства од член 10 на овој правилник.

Член 10

Корисникот на општествени средства од член 3 на овој правилник го составува образецот ЛД – други КОС врз основа на податоците за пресметаните односно исплатените чисти лични доходи за четвртото тримесечје на 1986 година во согласност со Законот и Правилникот и врз основа на податоците од последната периодична пресметка што ја составил во 1987 година, завршната сметка за 1987 година и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) корисникот на општествени средства кој личните доходи за 1986 година ги исплатувал врз основа на образците ЛД-КОС-1 и ЛД-КОС-2 под редниот број 1 го внесува износот што ќе го утврди под редниот број 4, по намалувањето за износот на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година што го искажал под редниот број 10 во образецот ЛД-КОС-1 за периодот од 1 јануари до 31 декември 1986 година. Корисникот на општествени средства што за месец октомври, ноември односно декември 1986 година вршел исплата на личните доходи врз основа на образците ЛД-ОЗТО, ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3, односно ЛДН, под редниот број 1 го внесува износот на чистите лични доходи што за тие месеци го исплатил врз основа на тие образци. Износот што ќе го утврди на овие начини корисникот на општествени средства го зголемува за износот што над тој износ го исплатил за месец октомври, ноември, односно декември 1986 година во согласност од член 15 став 2 од Законот.

2) под редниот број 2 го внесува износот на исплатените аконтации на чистите лични доходи за месец октомври, ноември и декември 1986 година, што ги исплатил

врз основа на образците ЛД-КОС-2, ЛД-ОЗТ, ЛД-други КОС, ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно ЛДН, што ги составил и доставил до Службата на општественото книговодство за тие месеци според Правилникот;

3) под редниот број 3 внесува една четвртина од исплатените чисти лични доходи врз основа на конечната пресметка по завршната сметка за 1986 година, што ја составил и доставил до Службата на општественото книговодство според Правилникот на образците ЛД-КОС-1, ЛД-ОЗТ, односно ЛД-други КОС за 1986 година;

4) под редниот број 5 го внесува просечниот број на вработените работници утврден врз основа на часовите на работа во четвртото тримесечје на 1986 година, што ќе го утврди во согласност со член 9 став 1 точка 4 од овој правилник;

5) под редниот број 6 го внесува износот што ќе го добие кога износот под редниот број 4 ќе го подели со износот под редниот број 5 и така добиениот количник ќе го подели со 3. Ако износот под редниот број 1 е помал од износот под редниот број 4, износот за редниот број 6 го утврдува врз основа на податоците под редниот број 1;

6) под редниот број 7 корисникот на општествени средства од член 3 став 1 на овој правилник го внесува процентот на зголемувањето на просечниот чист личен доход по работник исплатен во стопанството на територијата на СФРЈ, републиката односно автономната покраина за изминатиот пресметковен период на 1987 година, што ќе го утврди врз основа на податоците што ќе ги објави Службата на општественото книговодство. Работните заедници што вршат работи за корисници на општествени средства од член 2 на овој правилник под тој реден број го внесуваат податокот за процентот на зголемувањето на просечниот чист личен доход по работник кај корисникот за кој ги врши работите во изминатиот пресметковен период на 1987 година;

7) под редниот број 9 го внесува просечниот број на вработените работници врз основа на часовите на работа за периодот за кој составува пресметка на образецот ЛД-други КОС, што ќе го утврди во согласност со точка 4 од овој член;

8) под редниот број 10 го внесува бројот на месеците за кои составува пресметка на образецот ЛД – други КОС;

9) под редниот број 12 го внесува износот на средствата за чистите лични доходи што ќе го утврди во согласност со својот самоуправен општ акт со кој ги уредува основите и мерилата според кои го распоредува чистиот доход односно во согласност со самоуправната спогодба со која се уредуваат меѓусебните односи меѓу работната заедница и корисникот за кој работната заедница ги врши работите;

10) под редниот број 13 го внесува износот на чистите лични доходи и на надоместите на чистите лични доходи од средствата на корисниците на општествени средства, што ги исплатил за периодот за кој го составува образецот ЛД-други КОС до денот на составувањето на образецот;

11) под редниот број 14 ја внесува разликата меѓу износот под редниот број 11 и износот под редниот број 13, ако износот под редниот број 11 е помал од износот под редниот број 12. Ако износот под редниот број 12 е помал од износот под редниот број 11, разликата се утврдува меѓу износот под редниот број 12 и износот под редниот број 13;

12) под редниот број 15 ја внесува разликата меѓу износот под редниот број 13 и износот под редниот број 11 ако износот под редниот број 11 е помал од износот под редниот број 12. Ако износот под редниот број 12 е помал од износот под редниот број 11, разликата се утврдува меѓу износот под редниот број 13 и износот под редниот број 12;

13) под редниот број 16 го внесува износот во височина на една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за 1987 година од 1 јануари до 27 февруари 1987 година, кој износ се надоместува во месец март, април и мај 1987 година, а се однесува на месеците што следат по истекот на пресметковниот период;

Член 11

Корисникот на општествени средства го составува образецот ЛД-Аконтација врз основа на податоците од образецот ЛД-ОЗТ односно ЛД-други КОС што го соста-

вил за последниот пресметковен период и врз основа на податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под редниот број 1 го внесува износот од редниот број 6 од образецот ЛД – ОЗТ односно од образецот ЛД – други КОС;

2) под редниот број 2 го внесува бројот на вработените работници утврден врз основа на часовите на работа во месецот за кој ги исплатува личните доходи;

3) под редниот број 4 го внесува износот во височина на една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година, за кој износ се намалуваат средства што ќе се утврдат за месец март, април и мај 1987 година. Износот на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година е искажан под редниот број 9 на образецот ЛД – КОС-1 кој е составен за периодот од 1 јануари до 31 декември 1986 година, односно корисникот на општествени средства тој износ го утврдува како разлика меѓу исплатените чисти лични доходи и надоместите на чистите лични доходи од средствата на корисниците на општествени средства и износот што можел да го исплати во согласност со Законот и Правилникот, за 1986 година;

4) под редниот број 5 го внесува износот во височина на една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за 1987 година за кој се намалуваат средствата утврдени за исплата на аконтациите за месецот за кој се составува пресметката на образецот ЛД – Аконтација. Податокот под овој реден број се внесува во пресметката за месец март, април и мај 1987 година. Податокот за овој реден број корисникот на општествени средства го утврдува така што износот на аконтациите на чистите лични доходи и на надоместите на чистите лични доходи од своите средства што ги исплатил за 1987 година, во периодот од 1 јануари до 27 февруари 1987 година, ќе го намали за износот што ќе го утврди според просечниот месечен чист личен доход за четвртото тримесечје на 1986 година во согласност со член 9 став 1 точ. 1 до 3 и со член 10 став 1 точ. 1 до 3 на овој правилник;

5) под редниот број 6 го внесува износот што е искажан во последниот образец ЛД-ОЗТ под редниот број 18 односно во последниот образец ЛД – други КОС под редниот број 17.

III. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1987 ГОДИНА

Член 12

Корисникот на општествени средства го составува образецот ЗП врз основа на податоците од периодичните пресметки што ги составил во 1986 година, завршната сметка за 1986 година и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под редниот број 1 го внесува износот од колоната 5 од редниот број 42 на образецот Посебни податоци, што го составил за соодветниот пресметковен период во 1986 година за кој го составува образецот ЗП во 1987 година;

2) под редниот број 2 го внесува просечниот број на вработените работници утврден врз база на часовите на работата во соодветниот пресметковен период во 1986 година (податок од колоната 5 од редниот број 56 на образецот Посебни податоци од 1986 година);

3) под редниот број 4 го внесува индексот на растежот на чистите лични доходи кај корисниците на општествени средства, што ќе го утврди кога од образецот Посебни податоци, што во 1987 година го составил за изминатиот пресметковен период, збирот на износите под редниот број 7 до 10 од колоната 5 ќе го подели со збирот на износите од колоната 4;

4) под редниот број 5 го внесува просечниот број на вработените работници утврден врз база на часовите на работа што е искажан во колоната број 5 под редниот број 56 на образецот Посебни податоци што го составил за изминатиот пресметковен период во 1987 година;

5) под редниот број 7 го внесува износот од колоната 5 од редниот број 42 на образецот Посебни податоци што го составил за изминатиот пресметковен период во 1987 година по намалувањето за износот на средствата што се

користени за образование на работниците покрај работата.

По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 на овој член, корисник на општествени средства во основање што во 1986 година ги надоместувал издатоците за заедничка потрошувачка на работниците врз товар на основачките вложувања, во образецот ЗП под редниот број 1 го внесува и износот на тие издатоци, што во соодветниот период на 1986 година го надоместил врз товар на основачките вложувања

Член 13

Корисникот на општествени средства што не го води книговодството според Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/85, 45/86 и 13/87) односно кој во текот на годната не составува и не доставува периодични пресметки до Службата на општественото книговодство, податоците што ги внесува во образецот ЗП ги утврдува врз основа на своето книговодство на начинот пропишан со Правилникот за содржината на оделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/85, 46/86 и 17/87).

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Ако настанат промени во организирањето (спојување односно здружување), корисникот на општествени средства што продолжува со работа ги опфаќа во својата пресметка средствата за исплата на личните доходи односно пресметката на средствата за заедничка потрошувачка и податоците на корисникот што престанал да постои поради статусната промена.

Во случај на издвојување односно поделба на корисниците на општествени средства податоците што се внесуваат во обрасците од чл. 2, 3, 4, 5 и 6 на овој правилник, а се однесуваат на периодот пред статусната промена, се делат меѓу корисниците на општествени средства што настануваат со статусната промена.

Член 15

Корисник на општествени средства што е основан по 31 декември 1986 година, под редниот број 6 во образецот ЛД-ОЗТ односно образецот ЛД – други КОС го внесува просечниот месечен чист личен доход по работник што го исплатил за првиот месец во 1987 година во кој почнал да ја врши дејноста, а најмногу до износот што го одобрил основачот.

Член 16

По исклучок од одредбата на член 11 од овој правилник корисникот на општествени средства, додека не го состави образецот ЛД-ОЗТ, односно образецот ЛД – други КОС за периодот од 1 јануари до 31 март 1987 година, во образецот ЛД – Аконтација под редниот број 1 го внесува податокот што ќе го утврди во согласност со одредбите на член 9 став 1 точ. 1 до 3 и на член 10 став 1 точ. 1 до 3 на овој правилник.

Член 17

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-2798/1
10 март 1987 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

Образец ЛД-ОЗТ

(назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(гранка, група, подгрупа на дејности)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 1987 ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Средства за чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година според законот	
2	Исплатени аконтации на чистите лични доходи за октомври, ноември и декември 1986 година	
3	Една четвртина од исплатените чисти лични доходи врз основа на конечната пресметка по завршната сметка за 1986 година	
4	Вкупно (ред. бр. 2 + 3)	
5	Просечен број на вработените во четвртото тримесечје на 1986 година	
6	Просечен месечен чист личен доход по работник за четвртото тримесечје на 1986 година (ред. бр. 4: ред. бр. 5:3 или ред. бр. 1: ред. бр. 5:3)	
7	Процент на растежот на продуктивноста на трудот	
8	Процент на зголемувањето на просечниот месечен доход по работник во однос на претходниот пресметковен период	
9	Коригиран чист личен доход по работник (ред. бр. 6 × ред. бр. 8 + ред. бр. 6 или ред. бр. 6 × ред. бр. 7 + ред. бр. 6)	
10	Просечен број на вработените работници во пресметковниот период на 1987 година	
11	Број на месеците за кои е составена пресметката	
12	Средства за чисти лични доходи (ред. бр. 9 × ред. бр. 10 × ред. бр. 11)	
13	Средства за чисти лични доходи според самоуправниот општ акт	
14	Исплатени чисти лични доходи за периодот за кој е составена пресметката	
15	Помалку исплатени чисти лични доходи (ред. бр. 12 – ред. бр. 14 или ред. бр. 13 – ред. бр. 14)	
16	Повеќе исплатени чисти лични доходи (ред. бр. 14 – ред. бр. 12 или ред. бр. 14 – ред. бр. 13)	
17	Износ во височина на една третина за секој месец на повеќе исплатениот износ во 1987 година	
18	Износ на повеќе исплатените чисти лични доходи за кои се началуваат средствата утврдени за наредната исплата на чистите лични доходи (ред. бр. 16 – ред. бр. 17)	
19	Помалку исплатени чисти лични доходи што можат да се исплатат (ред.	

1 2 3
бр. 15 + ред. бр. 17 или ред. бр. 17
ред. бр. 16)

Во _____ 198__ година

(потпис на
раководителот на
финансиската служба)(потпис на
раководителот на
корисникот на
општествени
средства)

Образец ЛД – други КОС

(назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(гранка, група, подгрупа на дејности)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ КАЈ ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 1987 ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Средства за чисти лични доходи за четвртото тримесечје на 1986 година според Законот	
2	Исплатени аконтации на чистите лични доходи за октомври, ноември и декември 1986 година	
3	Една четвртина од исплатените чисти лични доходи врз основа на конечната пресметка по завршната сметка за 1986 година	
4	Вкупно (ред. бр. 2 + ред. бр. 3)	
5	Просечен број на вработените во четвртото тримесечје на 1986 година	
6	Просечен месечен чист личен доход по работник за четвртото тримесечје на 1986 година (ред. бр. 4: ред. бр. 5:3 или ред. бр. 1: ред. бр. 5:3)	
7	Процент на зголемување на просечниот чист личен доход по работник во стопанството односно кај корисниците за кои ги врши работите	
8	Коригиран чист личен доход по работник (ред. бр. 6 × ред. бр. 7 + ред. бр. 6)	
9	Просечен број на вработените работници	
10	Број на месеците за кои е составена пресметката	
11	Средства за чисти лични доходи (ред. бр. 8 × ред. бр. 9 × ред. бр. 10)	
12	Средства за чисти лични доходи според самоуправниот општ акт	
13	Исплатени чисти лични доходи за периодот за кој е составена пресметката	
14	Помалку исплатени чисти лични доходи (ред. бр. 11 – ред. бр. 13 или ред. бр. 12 – ред. бр. 13)	
15	Повеќе исплатени чисти лични доходи (ред. бр. 13 – ред. бр. 11 или ред. бр. 13 – ред. бр. 12)	
16	Износ во височина на една третина од повеќе исплатениот износ во 1987 година	

Образец ЗП

1	2	3
17	Износ на повеќе исплатените чисти лични доходи за кои се намалуваат средствата утврдени за наредната исплата на чистите лични доходи (ред. бр. 15 - ред. бр. 16)	
18	Помалку исплатени чисти лични доходи што можат да се исплатат (ред. бр. 14 + ред. бр. 16 или ред. бр. 16 - ред. бр. 15)	

Во _____ 198__ година

(потпис на
раководителот за
финансиската служба)(потпис на
раководителот на
работната заедница)

Образец ЛД-Аконтација

(назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(гранка, група, подгрупа, дејности)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ
НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ЗА МЕСЕЦ
_____ 1987 ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Просечен месечен чист личен доход по работник	
2	Број на вработените работници во месецот за кој се врши исплата на личните доходи	
3	Средства за исплата на чистите лични доходи за месецот за кој се составува пресметката (ред. бр. 1 × ред. бр. 2)	
4	Намалување за една третина на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година	
5	Намалување за една третина на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1987 година	
6	Намалување за повеќе исплатените чисти лични доходи утврдени за претходниот пресметковен период	
7	Средства за исплата на чистите лични доходи (ред. бр. 3 - ред. бр. 4 - ред. бр. 5 - ред. бр. 6)	
8	Средства за исплата на чистите лични доходи според самоуправниот општ акт.	

Во _____ 198__ година

(потпис на
раководителот на
финансиската служба)(потпис на
раководителот
на корисникот на
општествени средства)

(назив и седиште на корисникот на општествени средства)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА
ЗА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ ДО
_____ 1987 ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Износ на искористените средства во соодветниот пресметковен период на 1986 година	
2	Просечен број на вработените работници во соодветниот пресметковен период на 1986 година	
3	Износ на искористените средства по работник во 1986 година (ред. бр. 1: ред. бр. 2)	
4	Индекс на растежот на чистите лични доходи во 1987 година	
5	Просечен број на вработените работници во 1987 година	
6	Средства за користење во 1987 година (ред. бр. 3 × ред. бр. 4 × ред. бр. 5)	
7	Искористени средства во 1987 година	
8	Неискористени средства (ред. бр. 6 - ред. бр. 7)	
9	Повеќе исплатени во 1987 година (ред. бр. 7 - ред. бр. 6)	

Во _____ 1987 година

(потпис на
раководителот на
финансиската служба)(потпис на
раководителот
на корисникот на
општествени средства)

281.

Врз основа на член 6 од Законот за привремена забрана на располагањето со делот од општествените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во банкарските организации, самоуправните интересни заедници, организациите за осигурување на имот и лица, лотариите и кладилниците и здруженијата на организациите на здружен труд до 30 јуни 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/87) сојузниот секретар за финансии во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 1987 ГОДИНА И СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

Корисникот на општествени средства кој врши дејност распоредена според Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 72/86) во гранката 1101 (банкарство), гранката 1102 (осигурување на имот и лица, лотари и кладилници), група 14016 (народни банки), гранката 1402 (самоуправни интересни заедници) и во гранката 1403 (здруженија на организации на здружен труд) и работните заедници на тие ко-

рисници (во натамошниот текст: корисникот на општествени средства износот на средствата за исплата на чисти лични доходи за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 година го утврдуваат на образецот ЛД-1 – Пресметка на средствата за исплата на чистите лични доходи за периодот од 1 јануари до _____ 1987 година, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Корисникот на општествени средства го составува образецот ЛД-1 – врз основа на податоците за пресметаните односно исплатените чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година во согласност со Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за лични доходи, за заедничка потрошувачка на работниците и за определени трошоци на работењето, за 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/86) (во натамошниот текст: Законот) и Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на чисти лични доходи за 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/86) – (во натамошниот текст: Правилникот) и врз основа на податоците од последната периодична пресметка што ја составил во 1987 година и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на образецот, и тоа:

1) корисникот на општествени средства кој вршел исплата на личните доходи за 1986 година врз основа на обрасците ЛД-КОС-1 и ЛД-КОС-2 под реден број 1 го внесува износот што ќе го утврди под реден број 4 по намалувањето за износот на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година што го искажал под реден број 10 во образецот ЛД-КОС-1 за периодот 1 јануари до 31 декември 1986 година. Корисникот на општествени средства кој за месец октомври, ноември и декември 1986 година вршел исплата на личните доходи врз основа на обрасците ЛД-друг КОС, ЛДГ-1, ЛДГ-2 и ЛДГ-3 односно ЛДН, под реден број 1 го внесува износот на чистите лични доходи што го исплатил за тие месеци врз основа на тие обрасци. Износот што ќе го утврди на овие начини корисникот на општествени средства го зголемува за износот што над тој износ го исплатил за месец октомври, ноември односно декември 1986 година во согласност со член 15 став 2 од Законот;

2) под реден број 2 го внесува износот на исплатените аконтации на чистите лични доходи за месец октомври, ноември декември 1986 година, што ги исплатил врз основа на образецот ЛД-КОС-2 односно образецот ЛД-друг КОС, што го составил за тие месеци;

3) под реден број 3 го внесува просечниот број на вработените работници утврден врз основа на часовите на работа во четвртото тримесечје од 1986 година, што ќе го утврди така што бројот на остварените часови на работа и часовите за кои работниците примаат надомест на личните доходи од средствата на корисникот на општествени средства ќе го подели со бројот на можните часови на работа со полното работно време и со времето пократко од полното работно време по работник;

4) под реден број 4 го внесува износот што ќе го добие кога износот под реден број 2 ќе го подели со износот под реден број 3 и така добиениот количник ќе го подели со 3. Ако износот под реден број 1 е помал од износот под реден број 2, износот за редниот број 4 се утврдува врз основа на податоците под реден број 1;

5) под реден број 5 го внесува просечниот број на вработените работници утврден врз основа на часовите на работа за периодот за кој ја составува пресметката на образецот ЛД-1, што ќе го утврди во согласност со точка 3 на овој член;

6) под реден број 6 го внесува бројот на месеците за кои ја составува пресметката на образецот ЛД-1;

7) под реден број 8 го внесува износот на чистите лични доход и на надоместите на чистите лични доходи од средствата на корисникот на општествени средства, што ги исплатил за периодот за кој го составува образецот ЛД-1 – до денот на составувањето на образецот;

8) под реден број 11 го внесува износот во височина на една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за 1987 година од 1 јануари до 27 февруари 1987 година, што се надоместува во месец март, април и мај 1987 година за наредните месеци кои следат по истекот на пресметковниот период. Така на пример, при составувањето на образецот ЛД-1 – за пресметковниот период јануари-

март 1987 година под овој реден број ќе се внесат две третини од повеќе исплатениот износ во периодот од 1 јануари до 27 февруари 1987 година.

Член 3

Корисникот на општествени средства го утврдува износот на средствата за исплата на месечните аконтации на чистите лични доходи на образецот ЛД-2 – Пресметка на средствата за исплата на аконтациите на личните доходи за месец _____ 1987 година, што е составен дел на овој правилник.

Член 4

Корисникот на општествени средства го составува образецот ЛД-2 врз основа на податоците од образецот ЛД-1 – што го составил за последниот пресметковен период и врз основа на податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот од редниот број 4 на образецот ЛД-1;

2) под реден број 2 го внесува бројот на вработените работници утврден врз основа на часовите на работа во месецот за кој врши исплата на личните доходи;

3) под реден број 4 го внесува износот во височина на една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година за кој се намалуваат средствата што ќе се утврдат за месец март, април и мај 1987 година. Износот на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година е искажан под реден број 9 на образецот ЛД-КОС-1 кој е составен за периодот од 1 јануари до 31 декември 1986 година. Тој износ корисникот на општествени средства го утврдува како разлика меѓу исплатените чисти лични доходи и надоместите на чистите лични доходи од средствата на корисникот на општествени средства и износот што можел да го исплати во согласност со Законот и Правилникот за 1986 година;

4) под реден број 5 го внесува износот во височина на една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи за 1987 година за кој се намалуваат средствата утврдени за исплата на аконтациите за месецот за кој се составува пресметката на образецот ЛД-2. Податокот под овој реден број се внесува во пресметката за месец март, април и мај 1987 година;

5) под реден број 6 се внесува износот што е искажан во последниот образец ЛД-1 под реден број 12.

Член 5

Корисникот на општествени средства го утврдува износот до кој во 1987 година може да располага со средства за заедничка потрошувачка на образецот ЗП-1 – Пресметка на средствата за заедничка потрошувачка кај определени корисници на општествени средства за пресметковниот период од 1 јануари до _____ 1987 година, што е составен дел на овој правилник.

Корисникот на општествени средства го составува образецот ЗП-1 по истекот на пресметковниот период за наредниот пресметковен период во 1987 година.

Член 6

Корисникот на општествени средства го составува образецот ЗП-1 врз основа на податоците од периодичната пресметка што ја составил во 1986 година и врз основа на податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под реден број 1 го внесува износот од колоната 5 од редниот број 42 на образецот Посебни податоци што го составил за соодветниот пресметковен период 1986 година за кој го составува образецот ЗП-1 во 1987 година;

2) под реден број 2 го внесува просечниот број на вработените работници утврден врз основа на часовите на работа во соодветниот пресметковен период од 1986 година (податокот од колоната 5 од редниот број 56 на образецот Посебни податоци од 1986 година);

3) под реден број 4 го внесува просечниот број на вработените работници утврден врз основа на часовите на работа што е искажан во колоната 5 под реден број 56 на образецот Посебни податоци што го составил за изминатиот пресметковен период во 1987 година;

4) под реден број 6 го внесува износот од колоната 5 од редниот број 42 на образецот Посебни податоци што го составил за изминатиот пресметковен период во 1987 го-

дина по намалувањето за износот на средствата што се искористени за образование на работниците покрај работата.

Член 7

Корисникот на општествени средства кој не води книговодство според Уредбата за континентален план и за билансите за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/85, 45/86 и 13/87) податоците што ги внесува во образецот ЗП-1 ги утврдува врз основа на своето книговодство на начинот пропишан со Правилникот за содржината на одделните позиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/85, 46/86 и 17/87).

Член 8

Паричните вредности во обрасците од чл. 1, 3 и 6 на овој правилник се искажуваат во полни износи (динари без пари) а останатите податоци – во броеви со два децимала.

Член 9

По исклучок од одредбата на член 4 на овој правилник корисникот на општествени средства, додека не го состави образецот ЛД-1 – за периодот од 1 јануари до 31 март 1987 година – во образецот ЛД-2 под реден број 1 го внесува податокот што ќе го утврди во согласност со одредбите на член 2 точ. 1 до 4 на овој правилник.

Член 10

Ако настанат промени во организирањето (спојување односно здружување) корисникот на општествени средства кој ја продолжува работата ги опфаќа средствата за исплата на лични доходи во својата пресметка односно во пресметката на средствата за заедничка потрошувачка и податоците на корисникот што престанал да постои поради тие промени.

Во случај на издвојување односно поделба на корисникот на општествени средства, податоците што се внесуваат во обрасците од чл. 1, 3 и 6 на овој правилник, а се однесуваат на периодот пред статусната промена, се делат меѓу корисниците на општествени средства кои настануваат со статусната промена.

Член 11

Корисникот на општествени средства кој е основан по 31 декември 1986 година во образецот ЛД-1 под реден број 4 го внесува просечниот месечен чист личен доход по работник што го исплатил за првиот месец во 1987 година во кој почнал да ја врши дејноста, а најмногу до износот што го определил основачот.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Број: 1-2798/1
10 март 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
финанси,
Светозар Рикановиќ, с.р

Образец ЛД-1

(назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(гранка, група, подгрупа на дејности)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 1987 ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Средства за чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1986 година според Законот	
2	Исплатени аконтации на чистите лични доходи за октомври, ноември и декември 1986 година	
3	Просечен број на вработените во четвртото тримесечје од 1986 година	
4	Просечен месечен чист личен доход по работник за четвртото тримесечје од 1986 година (ред. бр. 1: ред. бр. 3:3 или ред. бр. 2: ред. бр. 3:3)	
5	Просечен број на вработените работници во пресметковниот период од 1987 година	
6	Број на месеците за кој се составува пресметката	
7	Средства за чисти лични доходи (ред. бр. 4 × ред. бр. 5 × ред. бр. 6)	
8	Исплатени чисти лични доходи за периодот за кој е составена пресметката	
9	Помалку исплатени чисти лични доходи (ред. бр. 7 – ред. бр. 8)	
10	Повеќе исплатени чисти лични доходи (ред. бр. 8 – ред. бр. 7)	
11	Износ во височина на една третина од повеќе исплатениот износ за 1987 година	
12	Износ на повеќе исплатените чисти лични доходи за кои се намалуваат средствата утврдени за наредната исплата на чистите лични доходи (ред. бр. 10 – ред. бр. 11)	
13	Помалку исплатени чисти лични доходи што можат да се исплатат (ред. бр. 9 + ред. бр. 11 или ред. бр. 11 – ред. бр. 10)	

Во _____ 1987 ____ година

(потпис на раководителот на финансиската служба)

(потпис на раководителот на корисникот на општествени средства)

Образец ЛД-2

(назив и седиште на работната заедница)

(гранка, група, подгрупа на дејности)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА МЕСЕЦ _____ 1987 ГОДИНА

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Просечен месечен чист личен доход по работник	
2	Број на вработените работници во месецот за кој се врши исплата на личните доходи	

1	2	3
3	Средства за исплата на чистите лични доходи за месецот за кој се составува пресметка (ред. бр. 1 × ред. бр. 2)	
4	Намалување за една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи во 1986 година	
5	Намалување за една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи во 1987 година	
6	Намалување за повеќе исплатените чисти лични доходи утврдени за претходниот пресметковен период	
7	Средства за исплата на чистите лични доходи (ред. бр. 3 – ред. бр. 4 – ред. бр. 5 – ред. бр. 6)	

Во _____ 1987 ____ година

(потпис на раководителот на финансиската служба)

(потпис на раководителот на корисникот на општествени средства)

Образец ЗП-1

(назив и седиште на корисникот на општествени средства)

(гранка, група, подгрупа на дејности)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 1987 ГОДИНА

Реден број	Е л е м е н т и	Износ
1	2	3
1	Износ на искористените средства во соодветниот пресметковен период од 1986 година	
2	Просечен број на вработените работници во соодветниот пресметковен период од 1986 година	
3	Износ на искористените средства по работник во 1986 година (ред. бр. 1: ред. бр. 2)	
4	Просечен број на вработените работници во 1987 година	
5	Средства за користење во 1987 година (ред. бр. 3 × ред. бр. 4)	
6	Искористени средства во 1987 година	
7	Неискористени средства (ред. бр. 5 – ред. бр. 6)	
8	Повеќе исплатено во 1987 година (ред. бр. 6 – ред. бр. 5)	

Во _____ 1987 ____ година

(потпис на раководителот на финансиската служба)

(потпис на раководителот на корисникот на општествени средства)

282.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за положбата и овластувањата на Авто-мото сојузот на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/78 и 9/86), во спогодба со Сојузниот комитет за сообраќај и врски и Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИНДИКАЦИИ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ХЕЛИКОПТЕР ПРИ ПРЕВЕЗУВАЊЕ НА ПОВРЕДЕНИ ОДНОСНО ЗАБОЛЕНИ ЛИЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат медицинските индикации и критериумите за користење на хеликоптер при превезување на повредени односно заболени лица во јавниот сообраќај, опременоста на хеликоптерот за укажување медицинска помош при превезување и составот и стручната оспособеност на медицинските екипи за укажување на таа помош.

Член 2

Медицински индикации, во смисла на овој правилник, се индикации за превоз на повредени односно заболени лица од местото на повредувањето односно заболувањето до соодветната здравствена организација (во натамошниот текст: примарен превоз) и медицински индикации за превоз на повредени односно заболени лица од една здравствена организација (во натамошниот текст: секундарен превоз) во друга.

Списокот на медицинските индикации од став 1 на овој член е даден во Прилогот 1 кон овој правилник и е негов составен дел (во натамошниот текст: Списокот).

Член 3

Хеликоптер се користи за примарен односно секундарен превоз на повредени односно заболени лица кога се во прашање медицински индикации наведени во Списокот под ред. бр. од 1 до 42.

Ако на повредените односно на заболелите лица медицинска помош не може воопшто или не може навремено да им се укаже на друг начин, со оглед на оддалеченоста и достапноста на теренот (планина, остров и др.) или на временските услови (поплави, снежни наноси и др.), хеликоптер се користи и кога се во прашање медицински индикации наведени во Списокот под ред. бр. од 43 до 45.

Член 4

Користењето на хеликоптер за примарен превоз на повредени односно заболени лица се врши врз основа на оценка на лекарот што ја укажува брзата медицинска помош.

Користењето на хеликоптер за секундарен превоз на повредени односно заболени лица се врши врз основа на оценка на одговорниот лекар на здравствената организација од која се врши овој превоз и согласноста на одговорниот лекар на здравствената организација во која се превезува лицето.

Член 5

Хеликоптерот кој превезува повредени или заболени лица мора да биде опремен со медицинска опрема која овозможува укажување на медицинска помош на местото на повредувањето, односно заболувањето и во текот на превозот.

Списокот на опремата е даден во Прилогот 2 на овој правилник и е негов составен дел.

Член 6

Стручната екипа за укажување медицинска помош при превезување со хеликоптер ја сочинуваат: лекар специјалист – анестезиолог или лекар од соодветна специјалност и медицински техничар.

Членовите на стручната екипа од став 1 на овој член, покрај општите и стручните услови, мораат да ги исполнуваат и посебните услови во поглед на психофизичката и

здравствената способност и стручната оспособеност за давање медицинска помош при превезувањето со хеликоптер.

Член 7

Посебните услови во поглед на психофизичката и здравствената способност на стручната екипа за укажување медицинска помош при превезувањето со хеликоптер се утврдуваат според прописите за воздушната пловидба што се однесуваат на здравствените услови за вршење на работи на воздухопловниот персонал.

Член 8

Стручната оспособеност на членовите на екипата од член 6 став 1 на овој правилник се состои од целосно познавање на: организацијата на системот за укажување брза медицинска помош при превезување со хеликоптер; медицинските индикации и контраиндикации; особеноста на укажувањето медицинска помош при превезувањето со хеликоптер; примената на пропишаната медицинска опрема, како и познавањето на основите на воздухопловната и поморската медицина.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ.“

Бр. 1061
6 февруари 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд,
здравство и социјална
заштита,
д-р Јанко Обочки, с. р.

Прилог 1

СПИСОК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИНДИКАЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ХЕЛИКОПТЕР ВО ПРЕВЕЗУВАЊЕТО НА ПО- ВРЕДЕНИ ОДНОСНО ЗАБОЛЕНИ ЛИЦА ВО ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ

1. Акутна респираторна инсуфициенција предизвика-на со повреда или заболување, која го загрозува животот
2. Коматозни состојби предизвикани со траума, заболување и труење
3. Состојба на тежок шок предизвикан со траума, посебно во политраума
4. Тешки краш и бласт-повреди
5. Повреди настанати од експлозија со опсежна деструкција на меките ткива
6. Травматска ампутација на екстремитети и нивни делови со индикација за реплантација
7. Компликувани повреди на коскениот зглобен систем
8. Масивни трауматски надворешни крварења
9. Масивни трауматски и внатрешни крварења што најчесто се придружувани од руптура на паренхиматозните или шупливите органи
10. Интракраниални крварења
11. Повреди на рбетниот столб придружени со знаци на повреда на рбетниот мозок
12. Тешки перфоративни повреди на обете очни јаболчиња со пролапс на внатрешните структури на окото
13. Тешки хемиски и термички повреди на обете очи
14. Изгореници со над 30% зафатена површина на телото (термички, хемиски и електронизгореници) што го загрозуваат животот и изгореници на горните респираторни патишта независно од нивната екстензивност
15. Тешки измрзнатини
16. Давење во вода и други видови загушување со последици што непосредно го загрозуваат животот
17. Тешки оштетувања од физички агенси (удар на електрична струја и гром, измрзнување, инсолација)
18. Тешки инциденти при нуркање (декомпресиона болест, баротравматска белодробна емболија)
19. Акутен инфаркт на срцето, само ако не може да се згрижи во надлежната здравствена организација, од кои било причини

20. Емболија на белите дробови со акутно попуштање на десното срце и паѓање на артеријската тензија

21. Најтешки форми на конвулзивни состојби, посебно тетанус

22. Тешки акутни труења предизвикани од течни и гасовити хемиски агенси и разни фармаколошки средства

23. Тешка состојба настаната под дејство на отров од животинско потекло (касување од змија и др.)

24. Тешка состојба во доменот на акушерството (компликувани пороѓувања и еклампсија)

25. Тешка состојба во педијатријата, посебно кај новороденчиња;

26. Тешки постоперативни компликации

27. Тешка акутна посттравматска бубрежна инсуфициенција

28. Тешки растројства на срцевиот ритам од различно потекло што не можат да се контролираат во надлежната здравствена организација

29. Акутна инсуфициенција на срцето со сомневање на лоша функција на вграден срцев залискок

30. Акутно попуштање на срцето кое не може соодветно да се згрижи во надлежната здравствена организација, а го загрозува животот на болниот

31. Дисекантна анеуризма на аортата

32. Тешки тромбоемболиски компликации (бели дробови, големи крвни садови)

33. Ангинозен статус кој не може адекватно да се згрижи во надлежната здравствена организација

34. Откажување на функцијата на расе maker ако го загрозува животот на болниот

35. Септичка состојба со пројавен ендотоксичен шок и изразена интраваскуларна коагулопатија

36. Тешки форми на дехидрација со тежок електролитски и ацидобазен дисбаланс во текот на алиментарна интоксикација што ги загрозува виталните функции

37. Енцефаломенингитис од бактерииска и вирусна етиологија со загрозување на витални функции

38. Вирусен хепатитис со брза еволуција и заканувачка кома

39. Ботулизам со невропаралитички симптоми

40. Тешки компликации во текот на лекувањето во гинекологијата и акушерството

41. Тешки компликации во текот на лекувањето на педијатриски болни

42. Дијагностички неразјаснети болни кај кои постојат тешки растројства на виталните функции

43. Случаи на акутен абдомен

44. Вонматерична гравидност

45. Инкомплетен абортус со силно крварење

46. Акутни белодробни инфекции со брзо попуштање на срцето или со респираторна инсуфициенција, без тенденција кон смирување

Прилог 2

СПИСОК НА ОПРЕМАТА НА ХЕЛИКОПТЕР ЗА УКАЖУВАЊЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

1. Алат за спасување
2. Носила од типот „Брако“ со сајла за кревање и со подметки
3. Средства за имобилизација:
 - вакуум-душечи
 - крамерови шини
 - манжетни за врат
 - држачи за раце
4. Вреќи за загревање на болните
5. Средства за одржување на дишната функција:
 - прибор за интубација
 - амбу-балон
 - апарат за артефициелно дишење
 - кислородни шишиња
6. Средства за аспирација (Лаердал-единица и ножна пумпа) со друг прибор
6. Средства за одржување и следење на кардиокрулаторната функција:
 - дефибрилатор со полнач
 - уреди и средства за мониторинг (електрокардиограф со пишувач и друг прибор)
7. Расе maker за електрична стимулација на срцето
7. Куфери со прибор за брза интервенција на местото на несреќата

8. Хируршки ургентен комплет
9. Стегоскоп
10. Чекан и батериска ламба за невролошки преглед
11. Апарат за мерење на крвниот притисок
12. Гастрични сонди
13. Лекови (н.в. анестетици, релаксанти, атропин, простигмин, аналгетици, седативи, кардиотоници, диуретици, бета-стимулатори, бета-блокатори, препарати на калциум, кортикостероиди, антихистаминици, спазмолитици, антиаритмици, антихипертензивни, инсулини и серум антивиперинум)
14. Инфузиони течности
15. Дезинфекциони средства
16. Завоен материјал вклучувајќи и комплет за згрижување на изгореници
17. Заштитници од бучава

283.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86) во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/85, 42/85 и 8/86), во член 4 став 5 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а на кои според прописите не се плаќа данок на промет.”

Член 2

Во член 16 став 5 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Под ден на извршениот попис се смета денот кога органот на управување на даночниот обврзник донел одлука на ликвидација на разликите утврдени со пописот, односно денот кога органот на управувањето бил должен да донесе одлука за ликвидација на разликите утврдени со пописот.”

Член 3

Во член 17 став 3 на крајот се додава нова реченица која гласи:

„Под ден на извршениот попис се смета денот кога органот на управувањето на даночниот обврзник донел одлука за ликвидација на разликите утврдени со пописот односно денот кога органот на управувањето бил должен да донесе одлука за ликвидација на разликите утврдени со пописот.”

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Данок на промет на производи не се плаќа на вредноста на отписот (расходувањето) на опремата и другите производи што корисникот на општествени средства ќе ги отпише според прописите.”

Досегашниот став 7 станува став 8.

Член 4

Член 84 се брише.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 13773
31 октомври 1986 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

284.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/78 и 58/85), во согласност со Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи и со Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА МИКРОБИОЛОШКАТА ИСПРАВНОСТ НА КОИ МОРААТ ДА ИМ ОДГОВАРААТ ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ ВО ПРОМЕТОТ

Член 1

Во Правилникот за условите во поглед на микробиолошката исправност на кои мораат да им одговараат животните намирници во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/83), член 17 се менува и гласи:

„Свежа морска риба не смее да содржи повеќе од 20 mg хистамин на 100 g рибино месо.

Замрзната морска риба, рибини конзерви и пастеризирани полуконзерви не смеат да содржат повеќе од 40 mg хистамин на 100 g рибино месо.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

07 Бр. 1127

6 февруари 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и
социјална заштита,
д-р Јанко Обочки, с. р.

285.

Врз основа на член 24 став 2 и член 25 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОТОМЕТРИСКИ СИЈАЛИЦИ СО УСВИТЕНО ВОЛФРАМОВО ВЛАКНО – СЕКУНДАРНИ И РАБОТНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА НА СВЕТОСНА ЈАЧИНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат фотометриските сијалици со усвитено волфрамово влакно (во натамошниот текст – фотометриски сијалици) секундарни и работни еталони на единица на светлосна јачина на температура на боја од 2353 K и 2853 K.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. SE.Re.S-1/1.

Член 2

Грешката на фотометриската сијалица односно разликата на светлосната јачина што ја чува еталонот и светлосната јачина што ја репродуцира еталонот мора да биде во границите дадени во следната табела:

Еталон	Вид на фотометриската сијалица	Граници на грешката за веројатност $P=95\%$
Секундарен	Вакуумска сијалица	$\pm 5 \cdot 10^{-2}$
	Гасна сијалица	$\pm 1,5 \cdot 10^{-2}$
Работен	Вакуумска сијалица	$\pm 1,5 \cdot 10^{-2}$
	Гасна сијалица	$\pm 2,5 \cdot 10^{-2}$

Член 3

Нестабилноста на вредностите на светлосните и електричните параметри на фотометриските сијалици во однос на средната вредност добиена од три последовни мерења, меѓусебно раздвоени со временски интервал од 2 часа, мора да биде во границите дадени во следната табела:

Еталон	Вид на фотометри-ската сијалица	Нестабилност во %	
		на светлос-на јачина	на струјата и напонот
Секундарен	Вакуумска сијалица	$\pm 0,3$	$\pm 0,05$
	Гасна сијалица	$\pm 0,5$	$\pm 0,07$
Работен	Вакуумска сијалица	$\pm 0,4$	$\pm 0,07$
	Гасна сијалица	$\pm 0,8$	$\pm 0,10$

Член 4

Фотометриските сијалици – секундарни и работни еталони на светлосна јачина мораат да се испитуваат и употребуваат при следните услови:

- 1) на температура на околината $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- 2) релативна влажност ($65 \pm 15\%$);

Осцилациите на температурата на околината во текот на работата на фотометриската сијалица не смеат да бидат поголеми од $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Член 5

Светлосната јачина на фотометриската сијалица мора да се мери во правец вертикален на нивото на влакното на сијалицата и во означената насока.

Член 6

Фотометриските сијалици се состојат од:

- 1) балон;
- 2) влакно;
- 3) носач на влакното;
- 4) подножје.

Член 7

Балонот на фотометриската сијалица мора да биде изработен од прозирно, безбојно стакло на кое нема гребнатини, меурчиња, дамки, пукнатини, површински нерамнини и други недостатоци.

Внатрешната површина на балонот мора да биде чиста. На неа не смее да се наоѓа слој на волфрамови честички видливи со голо око.

Во балонот не смеат да се наоѓаат неприцврстени предмети (парченца стакло и др.), а елементите на конструкцијата во балонот мораат да бидат такви што да не можат лесно да се скршат.

Балонот на фотометриската сијалица може да биде вакуумиран или исполнет со гас и според тоа фотометриските сијалици можат да бидат изведени како вакуумски или гасни фотометриски сијалици.

Член 8

Влакното на фотометриската сијалица мора да биде изработено од едно парче волфрамова жица.

Површината на влакното мора да биде чиста, еднобојна и мазна. Краевите на влакното мораат да бидат така изведени на подножјето на сијалицата што на нив да можат да се залемат жичени спроводници. Влакното на фотометриската сијалица мора да се наоѓа во вертикална рамнина.

Електричните контакти на влакното и на другите спроводници на електрична струја, како и меѓусебните електрични контакти на сите спроводници мора да бидат такви што да обезбедуваат нераскинлив спој.

Член 9

Држачите на влакното мораат да бидат изработени од молибденова жица. Пречникот на држачите мора да биде, најмалку, двапати поголем отколку кај сијалица од индустриски тип за иста вредност на електрична струја. Држачите на влакното мора да бидат цврсто споени со влакното.

Член 10

По надворешните димензии подножјето на фотометриската сијалица мора да одговара на подножјето Е-27 предвидено со југословенскиот стандард JUS-N.L1.060 пропишан со Правилникот за југословенските стандарди за сијалица и прибор („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/80).

Контактните плочки на подножјето мораат да бидат изолирани со изолатори (стакло, порцелан, тврда гума и сл.) чија отпорност на изолацијата не смее да биде помала од 10 мегаоми.

Член 11

Фотометриските сијалици мораат да имаат влакна конструирани така што да овозможуваат работа на сијалицата во вертикална положба со подножје свртено надолу.

Член 12

Натписите и ознаките на фотометриската сијалица мораат да бидат јасни и добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 13

Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат на подножјето на фотометриската сијалица или на надворешната површина на балонот на сијалицата до работ на подножјето.

Не смеат да се ставаат какви и да е натписи на површината на балонот во насока на мерењето на светлосните голедини.

Член 14

На фотометриската сијалица мораат да бидат напишани следните натписи и ознаки:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) фабрички број;
- 3) ознака на типот;
- 4) ознака на насоката на мерењето.

Освен податоците од став 1 на овој член, за фотометриската сијалица мора да биде дадена службена ознака на типот на фотометриската сијалица, ако е извршено испитување на типот.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за метролошките услови за електрични сијалици со усвитено волфрамово влакно – работни еталони на единица светлосна јачина („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/80).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02-846/1
20 февруари 1987 година
Белград

в.д. Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с. р.

286.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЕТАЛОНИТЕ НА ЕДИНИЦА НА МАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА ВО ОПСЕГ НА МЕРЕЊЕ ОД $5 \cdot 10^{-12}$ Т ДО $5 \cdot 10^{-2}$ Т

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на употреба и класификацијата на еталоните на единица на маг-

нетна индукција во опсег на мерење од $5 \cdot 10^{-12} \text{T}$ до $5 \cdot 10^{-2} \text{T}$, за опсег на зачестеност од 0 Hz до $0,1 \text{ Hz}$.

Член 2

Југословенскиот (примарен) еталон на единица на магнетна индукција се употребува за утврдување на метролошките својства на секундарните еталони на единица на магнетна индукција – еталон уредите на магнетна индукција, со метода на непосредно споредување.

Член 3

Југословенскиот (примарен) еталон на единица на магнетна индукција е даден на првото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица на магнетна индукција, што носи назив „Југословенски (примарен) еталон на единица на магнетна индукција“.

Член 4

Секундарните еталони на единица на магнетна индукција – еталон уредите на магнетна индукција, во опсег на мерење од $1 \cdot 10^{-8} \text{T}$ до $1 \cdot 10^{-3} \text{T}$ се употребуваат за утврдување на метролошките својства на работните еталони на единица на магнетна индукција и на мерилата на магнетна индукција, и тоа на:

- 1) мерите на магнетна индукција, со метод на споредување со помош на компаратор;
- 2) уредите за преглед на мерите на магнетна индукција и на магнетните вариометри, со метода на споредување со помош на компаратор;
- 3) уредите за преглед на мерилата на магнетна индукција, во опсег на мерење од $1 \cdot 10^{-6} \text{T}$ до $5 \cdot 10^{-2} \text{T}$, со метода на споредување со помош на компаратор;
- 4) тесламетрите, во опсег на мерење од $1 \cdot 10^{-8} \text{T}$ до $1 \cdot 10^{-4} \text{T}$, со директна метода на мерење.

Член 5

Секундарните еталони на единица на магнетна индукција – еталон уредите на магнетна индукција, во опсег на мерење од $5 \cdot 10^{-12} \text{T}$ до $1 \cdot 10^{-6} \text{T}$ се употребуваат за утврдување на метролошките својства на работните еталони на единица на магнетна индукција – уредите за преглед на мерилата на магнетна индукција во опсег на мерење од $5 \cdot 10^{-12} \text{T}$ до $5 \cdot 10^{-6} \text{T}$, со метода на споредување со помош на компаратор.

Член 6

Секундарните еталони на единица на магнетна индукција се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица на магнетна индукција, што носи назив Секундарни еталони на единица на магнетна индукција.

Член 7

Работните еталони на единица на магнетна индукција – мери на магнетна индукција, се употребуваат за утврдување на метролошките својства на следните мерила на магнетна индукција:

- 1) мери на магнетна индукција, со метода на споредување со помош на компаратор;
- 2) мерила на магнетна индукција, во опсег на мерење од $1 \cdot 10^{-10} \text{T}$ до $1 \cdot 10^{-6} \text{T}$, со директна метода на мерење;
- 3) мерила на магнетна индукција, во опсег на мерење од $1 \cdot 10^{-6} \text{T}$ до $5 \cdot 10^{-2} \text{T}$, со директна метода на мерење.

Член 8

Работните еталони на единица на магнетна индукција – уредите за преглед на мерите на магнетна индукција и на магнетните вариометри, се употребуваат за утврдување на метролошките својства на следните мерила на магнетна индукција:

- 1) мера на магнетна индукција, со директна метода на мерење;

- 2) магнетни вариометри, со директна метода на мерење.

Член 9

Работните еталони на единица на магнетна индукција – уредите за преглед на мерилата на магнетна индукција, во опсег на мерење од $1 \cdot 10^{-6} \text{T}$ до $5 \cdot 10^{-2} \text{T}$, се употребуваат за утврдување на метролошките својства на мерилата на магнетна индукција, во опсег на мерење од $1 \cdot 10^{-6} \text{T}$ до $5 \cdot 10^{-2} \text{T}$, со метода на споредување со помош на компаратор.

Член 10

Работните еталони на единица на магнетна индукција – уредите за преглед на мерилата на магнетна индукција, во опсег на мерење од $5 \cdot 10^{-12} \text{T}$ до $5 \cdot 10^{-6} \text{T}$, се употребуваат за утврдување на метролошките својства на следните мерила на магнетната индукција:

- 1) мерила на магнетна индукција, во опсег на мерење од $1 \cdot 10^{-10} \text{T}$ до $1 \cdot 10^{-6} \text{T}$, со метода на споредување со помош на компаратор;
- 2) тесламетри, во опсег на мерење од $5 \cdot 10^{-12} \text{T}$ до $1 \cdot 10^{-5} \text{T}$, со метода на споредување со помош на компаратор.

Член 11

Работните еталони на единица на магнетна индукција се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единица на магнетна индукција, што носи назив Работни еталони на единица на магнетна индукција.

Член 12

Класификацијата на еталоните на единица на магнетна индукција, согласно со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата се објавува во гласилото на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-845/1
20 февруари 1987 година
Белград

в.д. Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с.р.

287.

Врз основа на член 52 став 3 од Законот за здружување во Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/86) и член 76 од Статутот на Стопанската комора на Југославија, Собранието на Стопанската комора на Југославија, на четвртата седница од 24 декември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1987 ГОДИНА

1. Основицата за пресметување на придонесот на организациите на здружен труд за Стопанската комора на Југославија (во натамошниот текст: Комората) за 1987 година ја сочинува остварениот доход на организациите на здружен труд утврдена со завршната сметка за 1986 година.
2. Основицата за пресметување на придонесот за Комората на организациите на здружен труд основани по 1986 година и организациите кои во 1986 не оствариле доход ја сочинува:

а) за организациите што се основани по 1986 година доходот остварен по периодичната пресметка, со тоа што така пресметаниот придонес во текот на годината се уплатува како аконтација, а конечната пресметка се врши врз основа на доходот утврден со завршната сметка за 1987 година;

б) за организациите што во 1986 година не оствариле доход доходот остварен во 1987 година.

3. Стапката на придонесот за финансирање на програмата за работа на Стопанската комора на Југославија изнесува 0,782 проценти од остваренот доход на организацијата на здружен труд здружена во Комората.

4. Придонесот за Комората се уплатува секој месец до 15 во месецот, најмалку во височина на износот на една дванаесеттина од придонесот пресметан по стапката од точка 3 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/173
19 февруари 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Комората,
Светислав Радивоевиќ, с. р.

288.

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73, 9/76 и 63/86), во врска со одредбата под реден број 3 (12) на одделот Статистика на пензиското и инвалидското осигурување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1987 година, што е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/86), со член 10 точка 9 и со член 15 точка 8 на Самоуправната спогодба за основање Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/82), Советот на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ „ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕКУШТОТО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ“ (ОБРАЗЕЦ ОС-4-ТУ)

1. Статистичкото истражување „Тримесечен извештај за текуштото усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи“ (Образец ОС-4-ТУ), ќе се спроведува од 1 јануари 1987 година.

2. Со статистичкото истражување од точка 1 на ова решение ќе се соберат податоците за корисниците на пензии, по видот и височината на пензии.

3. Статистичкото истражување од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според Единствената методологија на статистичките истражувања од интерес за целата земја во областа на пензиското и инвалидското осигурување што ја утврди Советот на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, а според обрасците и упатствата што се составен дел на ова решение.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат: Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, републичките и покраинските самоуправни интересни заедници на пензиското и инвалидското осигурување и основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување.

5. Податоците собрани со статистичкото истражување од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 04-533/1/87
24 февруари 1987 година
Белград

Совет на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија

Претседател,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ (ОС-4-ТУ)

1. Образецот ОС-4-ТУ се составува тримесечно и му се доставува на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, до 15-ти во месецот, по истекот на периодот за кој се составува извештајот.

2. Образецот ОС-4-ТУ го составува и доставува самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување.

3. Статистичката единица е корисник на пензијата во извештајниот период без корисниците на пензии што не се усогласуваат и аконтациите на пензиите.

4. При групирањето на корисниците на пензии според височината на пензијата и при пресметувањето на просечниот износ на пензијата, во износот на пензијата не се вклучува заштитниот додаток.

5. Статистичката маса ја сочинуваат корисниците на пензии чии пензии се текушто усогласени во извештајниот период со движењето на номиналните чисти лични доходи во извештајниот период на сите работници на територијата на републиката односно автономната покраина на начинот утврден со закон, со општествен договор и со самоуправниот општ акт на заедницата (член 30 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување).

6. Во извештајниот образец се прикажува распоредот на корисниците на пензии според групите на износот на пензиите по извршеното текушто усогласување.

7. Во колона „0“ се внесуваат износите на пензиите по класификацијата на тие износи.

8. Во колона 1 се внесува просечниот број на корисниците на пензии вкупно по групи на износите на пензиите, како и за пензиите под граничното пензиско примање и пензиите под ред бр. 2 до 5.

9. Во колона 2 се внесува просечната пензија по текуштото усогласување.

10. Во колона 3 се внесува просечниот пензиски стаж добиен со собирање на пензискиот стаж на сите корисници, како вкупно така и по групи на износите на пензиите и со делење со просечниот број на корисниците вкупно и во секоја група на износите на пензиите.

11. Во колона 4 во алинеја „вкупно“ се внесува податокот за просечниот номинален чист личен доход по работник за сите работници вработени на територијата на републиката односно автономната покраина во извештајниот период за кој се врши текушто усогласување на пензиите, а кој е утврден од страна на статистичкиот орган во републиката односно автономната покраина.

12. Во колона 5 во алинеја „вкупно“ се внесува коефициентот на односот на номиналниот чист личен доход за извештајниот период за кој се врши текушто усогласување на пензиите и на просечната пензија по усогласувањето.

13. Извештајот се составува одвоено за старосните, инвалидските и семејните пензии, со тоа што за семејните пензии се обработуваат податоците само за колони 1, 2, 4 и 5.

14. При составувањето на овој извештај, аналогно ќе се применуваат методолошките упатства што се однесуваат на статистичкиот извештај ОС-4.

15. Првиот извештај на Образецот (ОС-4-ТУ) за периодот од I до III 1987 година, републичките односно покраинските СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување ќе му го достават на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија до 15 април 1987 година.

СИЗ ПИО _____

Сојуз на заедниците на пензиското и
инвалидското осигурување на Југославија

Образец ОС-4-ТУ

Одлука на Собранието на СФРЈ, АС бр. 89
(„Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/86)Вид на пензија: _____
(старосна, инвалидска, семејна)¹⁾ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕКУШТОТО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИ-
НАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ (ЧЛЕН 30 ОД ЗАКОНОТ) ЗА _____ 19____ ГОДИНА

Група на износот на пензиите	ВКУПНО					МАЖИ				ЖЕНИ			
	просек			Просечен личен доход	Коефициент (4 : 2)	просек			Коефициент (4 : 7)	просек			Коефициент (4 : 11)
	Број на корисници	Пензии по усогласување	Пензиски стаж			Број на корисници	Пензии по усогласување	Пензиски стаж		Број на корисници	Пензии по усогласување	Пензиски стаж	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вкупно: ДО 15000 15001 20000 итн.													
1) Пензии под граничното пензиско примање		xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
2) Најнизок износ на пензија		xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
3) Највисок износ на пензија		xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
4) Пензии со заштитен до- даток		xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
5) Пензии што не се усогла- сени		xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx

1) За семејните пензии се искажуваат податоците од колонии 1, 2, 4 и 5.

Одговорно лице за точноста на
внесените податоци

Секретар,

Телефон: _____ (М.П.) Датум: _____

289.Врз основа на член 35 став 2 од Законот за прометот
на отрови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/82 и 64/85),
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува**РЕШЕНИЕ****ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО
ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ТОКСИ-
КОЛОШКА ОЦЕНА НА ОТРОВИТЕ**1. Во Решението за утврдување на организациите на
здружен труд што ги исполнуваат условите за давање токсиколошка
оцена на отровите („Службен лист на СФРЈ”,бр. 57/82 и 7/84), во точка 1 по одредбата под 20) се дода-
ва нова одредба која гласи:

„21) фармацевтски факултет, Белград.”.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од деној
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.Бр. 351
10 февруари 1987 година
БелградПретседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Јанко Обочки, с. р.

290.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/82 и 64/85), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОТРОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ

1. Во Решението за утврдување на Листата на отрови што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на

СФРЈ”, бр. 59/82, 7/84 и 9/86) во Листата на отрови, која е составен дел на тоа решение, се вршат следните измени и дополненија:

„1) под редниот број 249 во колоната 6 зборовите: „од 10%” се заменуваат со знакот „+”;

2) под редниот број 333 во колоната 6 зборовите: „од 5%” се заменуваат со знакот „+”;

3) под редниот број 362 во колоната 6 зборовите: „од 1%” се заменуваат со знакот „+”;

4) под редниот број 691 во колоната 2 се додаваат зборовите: „и соли”;

5) под редниот број 715 во колоната 4 се додаваат зборовите: „до 10%”;

6) по редниот број 722 се додаваат нови редни броеви, кои гласат:

1	2	3	4	5	6	7	8
723	п-АМИНОАЦЕТАНИЛИД N-acetil-p-fenilendiamin				+	хемиска индустрија	
724	БЕНСУЛТАП S,S'-2-(dimetilamino) tri-metilen- /di (benzenstioulfonat)			+			
725	БЕНЗЕНСУЛФОНСКА КИСЕ- ЛИНА fenilsulfonska kiselina				+	хемиска индустрија	
726	БУТИРОЛАКТОН 1,4-butanolid		+			хемиска индустрија	
727	ДИАНИСИДИН 3,3,-dimetoksibenzidin		+			хемиска индустрија	
728	ДИБУТИЛДИ (2-ЕТИЛХЕК- СИЛ ОКСИКАРБОНИЛ-МЕТИЛ- ТИО) калај			+		хемиска индустрија	
729	ДИЕТИЛБЕНЗЕН				+	хемиска индустрија	
730	ДИОКСАН dietilen dioksid		+			хемиска индустрија	
731	ЕТИЛ ХЛОРФОРМИЈАТ etilester klor mravlja kiselina	+				хемиска индустрија	
732	ЕТАНТИОЛ етилмеркаптан				+	хемиска индустрија	
733	ФЕНПРОПИМОРФ (±)-cis-4-/3-/4-terc-butyl-fe- nil)-2-metilpropil-/2,6-dimetilmo- rifolin				+	фунгицид	
734	ФЛАМПРОП-МЕТИЛ metil-N-benzoil-N-(3-klor-4-fluor- fenil)-DL-alaninat				+	хербицид	
735	ФЛУАЗИФОП-п-БУТИЛ butil-(R)-2-(5-trifluor-metil-2-piri- diloksi) fenoksi-/propionat				+	хербицид	
736	ФЛУОРКЛОРИДОН 1-(m-trifluormetilfenil)-3-hlor- -4-hlormetil-2-pirolidon				+	хербицид	
737	ФОМЕСАФЕН 5/2-hlor-4-(trifluormetil)-fenoksi- -/N-metilsulfonil-2-nitrobenzamid				+	хербицид	
738	2-ФУРАЛДЕХИД furfural		+			хемиска индустрија	
739	2-ХЛОР-Н-МЕТИЛАЦЕТА- МИД					хемиска индустрија	
740	ИМАЗАКВИН 2-(4-izopropil-4-metil-5-okso- -2-imidazolin-2-il)-3-kinolinkar- bonska kiselina				+	хербицид	
741	МЕТАЗАКЛОП 2-hlor-N-(pirazol-1-ilmetil) acet- -2',6'-ksilidid				+	хербицид	
742	1-НАФТИЛАМИН 1-aminonaftalin		+			хемиска индустрија	
743	НАТРИУМ-АЛУМИНИУМ- -ФЛУОРИД Na ₃ AlF ₆					хемиска индустрија	
744	НИТРОАНИЛИН (о-,м-,п- amino-nitrobenzen				+	хемиска индустрија	
745	п-НИТРОФЕНОЛ 4-hidroksinitrobenzen			+		хемиска индустрија	
746	ОКИЛФЕНОЛ				+	хемиска индустрија	

1	2	3	4	5	6	7	8
747	О,О-ДИЕТИЛ-О-ФЕНИЛФОС- ФОРОТИОТАТ			+		додаток на хербициди	
748	ПЕНКОНАЗОЛ 1-/2-(2,4-dihlorfenil)-n-pentil- /-1H-1,2,4-triazol				+	фунгицид	
749	ПРЕТИЛАХЛОР 2-hlor-2',6'-dietil-N- (2-propoksie- til)-acetanilid				+	хербицид	
750	СЕТОКСИДИМ (±)-2-(1-etoksiiminobu- til)-5-/2-(etiltio)-propil/-3-hidroks- sicikloheks-2-enon				+	хербицид	
751	ТЕТРАХИДРО-5,5-ДИМЕТИЛ- -2(1H)-PIRIMIDINON /p(TRIF- LURMETIL)-ALFA-p-(TRIFLU- ORMETIL) STIRILCINAMIL- DIN/HIDRAZON				+	хербицид	
752	ТЕТРАХИДРОТИОФЕН-ДИ- ОКСИД ciklotetrametilen sulfon				+	хемиска индустрија	
753	ТЕТРАМЕТИЛОЛМЕТАН 2,2-bis(hidroksimetil)-1,3-propan- diol				+	хемиска индустрија	
754	ТЕТРАМЕТИЛ ОЛОВО		+			хемиска индустрија	
755	ТРИФЕНИЛФОСФИТ					хемиска индустрија	
756	ТРИФЕНИЛ-КАЛАЈ-ФЛУО- РИД				+	хемиска индустрија	
757	ТРИФЛУОРОЦТЕНА КИСЕ- ЛИНА И СОЛИ				+	хемиска индустрија	
758	ТРИКРЕЗИЛ-ФОСФАТ tri-o-tolil ester na fosforna kiselina				+	хемиска индустрија	
759	ТРИМЕЛИТСКИ АНХИДРИД 1,2-anhidrid-1,2,4-benzentrikar- bonska kiselina				+	хемиска индустрија	
760	2,2,5-ТРИМЕТИЛ-3-(ДИХЛО- РАЦЕТИЛ)- 1,3-OKSAZOLIDIN				+	хемиска индустрија	
761	2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,3 ПЕНТАН- ДИОЛ				+	хемиска индустрија	
762	УРЕА НИТРАТ				+	хемиска индустрија	

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 350
10 февруари 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Јанко Обочки, с. р.

291.

Врз основа на член 40 точ. 2, 5 и 6 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86), директорот на Сојузниот завод за статистика објавува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи, за февруари 1987 во однос на декември 1986 година изнесува

0,136

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи по гранки на дејност, за февруари 1987 во однос на декември 1986 година изнесува:

Шифра на гранката	Назив на гранката на дејноста	Коефициент
	ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ – ВКУПНО	0,037
0101	Електростопанство	0,35
0102	Производство на јаглен	0,35
0103	Преработка на јаглен	0,39
0104	Производство на нафта и земен гас	0,000
0105	Производство на нафтени деривати	0,028
0106	Производство на железна руда	0,35
0107	Црна металургија	0,036
0108	Производство на руди на обоени метали	0,029
0109	Производство на обоени метали	0,008
0110	Преработка на обоени метали	0,030
0111	Производство на неметални минерали (без град. материј.)	0,049
0112	Преработка на неметални минерали (без градеж. материј.)	0,037

1	2	3
0113	Металопредаботувачка дејност	0,046
0114	Машиноградба	0,057
0115	Производство на сообраќајни средства (без бродогр.)	0,035
0117	Производство на електрични машини и апарати	0,035
0118	Производство на базни хемиски про- изводи	0,037
0119	Преработка на хемиски производи	0,042
0120	Производство на камен, чакал и песок	0,054
0121	Производство на градежен материјал	0,026
0122	Производство на режана граѓа и плоч- чи	0,045
0123	Производство на финални производи од дрво	0,42
0124	Производство и преработка на харти- ја	0,035
0125	Производство на текстилни предива и ткаенини	0,039
0126	Производство на готови текстилни производи	0,051
0127	Производство на кожа и крзна	0,034
0128	Производство на кожни обувки и га- лантерија	0,047
0129	Преработка на каучук	0,032
0130	Производство на прехранбени произ- води	0,016
0131	Производство на пијалаци	0,020
0132	Производство на добиточна храна	0,020
0133	Производство и преработка на тутун	0,092
0300	Искористување на шуми	0,034

3. Годишната стапка (процентот) според индексот на цените на производителите на индустриски производи, што се применува за пресметување на ревалоризациониот дел на каматата, за периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година, изнесува 80%.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 001-1109/1
9 март 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Грушковик, с.р.

292.

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1986 ГОДИНА

1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и ортопедскиот додатоци се зголемуваат од 1 јануари 1986 година и се утврдуваат во месечни износи, и тоа:

1) лична инвалиднина:

Група	Динари
I	108.254
II	78.449
III	59.356
IV	43.833
V	31.211
VI	19.342

VII	13.082
VIII	6.318
IX	4.710
X	3.186

2) семејна инвалиднина:

- за еден корисник на семејна инвалиднина (член 36 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) —	7.047
- за еден корисник на семејна инвалиднина кој тоа право го остварува како член на семејството на паднат борец (член 36 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) —	14.094
- зголемена семејна инвалиднина (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) —	37.586

3) додатоци за неа и помош од страна на друго лице

- за прв степен	92.803
- за втор степен	71.393
- за трет степен	49.984

4) ортопедски додатоци:

- за прв степен	31.322
- за втор степен	23.899
- за трет степен	15.399
- за четврт степен	7.441

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на месечните парични износи на личната и семејната инвалиднина додатоци за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додатоци во 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/86 и 68/86).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 236
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с.р.

293.

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1987 ГОДИНА

1. Личната и семејната инвалиднина, додатоци за неа и помош од страна на друго лице и ортопедскиот додатоци се зголемуваат од 1 јануари 1987 година и се утврдуваат во месечни износи и тоа:

1) лична инвалиднина
Група

Група	Динар
I	128.24
II	92.9
III	70.3
IV	51.9
V	36.9
VI	22.9
VII	15.4

VIII	-----	7.485
IX	-----	5.580
X	-----	3.775

2) семејна инвалиднина:

— за еден корисник на семејна инвалиднина (член 36 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) — 8.349

— за еден корисник на семејна инвалиднина што тоа право го остварува како член на семејство на паднат борец (член 36 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) — 16.698

— зголемена семејна инвалиднина (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци) — 44.528

3) додаток за нега и помош од страна на друго лице:

— за прв степен — 109.944

— за втор степен — 84.579

— за трет степен — 59.216

4) ортопедски додаток:

— за прв степен — 37.107

— за втор степен — 28.313

— за трет степен — 18.242

— за четврт степен — 8.824.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 238
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

294.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“ И НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1987 ГОДИНА

1. Годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година за 1987 година изнесува 95.677 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 239/87
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

295.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 116 од Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ПО ОСНОВ НА ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ И ОРДЕН КАРАЃОРЂЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ЗА 1987 ГОДИНА

1. Годишното парично примање по основ на Орден на народен херој и орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви за 1987 година изнесува 105.837 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 240/87
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

296.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 25 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 18 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ 1987 ГОДИНА

1. Основот за определување на додатокот кон пензијата според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“, Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој од 1 јануари 1987 година изнесува 89.750 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 241/87
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

297.

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1986 ГОДИНА

1. Основот за определување на боречкиот додаток се зголемува од 1 јануари 1986 година и изнесува 75.746 динари.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на височината на основот за определување на боречкиот додаток во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/86 и 68/86).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 242/87
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

298.

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈАНУАРИ 1987 ГОДИНА

1. Основот за определување на боречкиот додаток се зголемува од 1 јануари 1987 година и изнесува 89.750 динари.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 243/87
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

299.

Врз основа на член 6 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1986 ГОДИНА

1. Постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој се зголемува од 1 јануари 1986 година и изнесува 75.746 динари.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/86 и 68/86).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 244/87
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

300.

Врз основа на член 6 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1987 ГОДИНА

1. Височината на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој, се зголемува од 1 јануари 1987 година и изнесува 89.750 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 245/87
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

301.

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85) и член 4 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1986 ГОДИНА

1. Основот за определување на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година се зголемува од 1 јануари 1986 година и изнесува 75.746 динари.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/86 и 68/86).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 246/87
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

302.

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85) и член 4 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1987 ГОДИНА

1. Основот за определување на постојаното месечно парично примање според Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година се зголемува од 1 јануари 1987 година и изнесува 89.750 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 247/87
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

303.

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 25 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 25/85 и 75/85), и член 116 од Законот за основните права на лицата одликувани со орден Караѓорјева ѕвезда со мечеви, орден на Бел орел со мечеви и Златен медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“, НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА И НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН КАРАЃОРЈЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ВО 1987 ГОДИНА

1. Надоместот на трошоците за закоп на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орден Караѓорјева ѕвезда со мечеви во 1987 година изнесува 254.010 динари

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 248/87
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања
на борците и воените
инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

304.

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ЛИЦА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ ВО 1987 ГОДИНА

1. Надоместот на трошоците за закоп на лица одликувани со Орден на народен херој во 1987 година изнесува 423.350 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 249/87
5 март 1987 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

305.

Врз основа на член 79 став 4, а во врска со член 48 став 2 од Законот за општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

1. Податоците од својата програма за научноистражувачка работа и развој и податоците за своите достигнуања и сознанија од областа на истражувањата, што се од значење за општонародната одбрана и што му одговараат на предметот на истражувањата, научноистражувачките организации, факултетите и другите високошколски установи и другите самоуправни организации и заедници и органи што се занимаваат со научноистражувачка и развојна работа и организациите и заедниците и органите што покренуваат или финансираат истражувачки и развојни проекти (во натамошниот текст: носителите на истражувањата), во согласност со член 48 од Законот за општонародната одбрана, ги доставуваат до Сојузниот секретаријат за народна одбрана и до другите органи определени со закон, на начинот предвиден со ова упатство.

2. Податоците од точка 1 на ова упатство, носителите на истражувањата ги доставуваат до Сојузниот секретаријат за народна одбрана, преку републичкиот односно покраинскиот секретаријат за народна одбрана или друг надлежен републички односно покраински орган.

3. Податоците за истражувачките проекти се доставуваат по прашалникот за евидентирање на проектите што се од значење за општонародната одбрана, на образецот „НИР-21“, кој е составен дел на ова упатство.

4. Примерок од годишната и среднорочната програма за научноистражувачка работа од областа на истражувањата што се од значење за општонародната одбрана доставуваат носителите на истражувањата чија научноистражувачка работа во целост е значајна за општонародната одбрана, а носителите на истражувањата што во своите програми за научноистражувачка работа ги вклучуваат и истражувањата од значење за општонародната одбрана, доставуваат само изводи (дел) што се однесуваат на тие програми.

5. На начинот од точка 2 на ова упатство, носителите на истражувањата доставуваат еден примерок од студијата или извештајот за резултатите од истражувањата и за постигањата и сознанијата од областа на истражувањата што се од значење за општонародната одбрана.

6. Податоците и програмите за работа од точ. 3 и 4 на

ова упатство носителите на истражувањата ги доставуваат во рок од два месеца од денот на усвојувањето на програмата односно на планот за научноистражувачка работа, а студиите или извештаите – во рок од два месеца од денот на завршувањето на истражувањата.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 116-1
15 јануари 1987 година
Београд

Сојузен секретар
на народна одбрана
адмирал на флота,
Бранко Мамула, с. р

НИР-21(1)

СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

ПРАШАЛНИК

ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

1. ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ВО ЕВИДЕНЦИЈА

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ

1.1 Шифра на проектот _____

| | | | | | | | | |

1.2 Назив на проектот _____

1.3. Шифра на наредениот проект _____

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.4. Назив на наредениот проект _____

1.5. Планирана вредност на проектот _____

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.6. Планиран датум на почетокот на реализацијата на проектот _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2. НОСИТЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

2.1. Шифра на носителот _____

[illegible]

2.2. Назив на носителот _____

3. УЧЕСНИЦИ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ

3.1. Шифра на учесникот _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

3.2. Назив на учесникот _____

3.3. Улога во проектот _____

1.

3.4. Датум на почетокот на ангажирањето на проектот _____

| | | | |

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ

НИР-21(2)

4. ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ

4.1. Вкупно потрошени средства _____

4.2. Организации што вршеле верификација

4.2.1. Шифра на организацијата _____

4.2.2. Назив на организацијата _____

Figure 1. The proposed model of the relationship between the variables.

4.2.3. Датум на верификацијата _____

| | | | | | | | | |

Забелешки и образложение:

Клучни зборови:

ОБЈАСНЕНИЕ

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ И РАЗВОЈНИТЕ ПРОЕКТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

Со овој прашалник се обезбедува (во согласност со член 48 од Законот за општонародната одбрана) собирањето на податоци за истражувачките и развојните проекти што се од значење за општонародната одбрана. Прашалникот се пополнува:

(а) по внесувањето на проектот во планот односно во програмата на задачите на научноистражувачката работа, при што се пополнува:

– првиот дел од прашалникот (I – **ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА**);

– „Забелешки и образложение“ во кој се дава кратка содржина на проблематиката на проектот од значење за општонародната одбрана; и

– „Клучни зборови“ во кој се наведуваат клучните зборови и поимите врзани за предметите на истражувањата од значење за општонародната одбрана, а што се водаг во усвоениот тезаурус.

(б) по реализацијата односно верификацијата на проектот кога се пополнува:

– вториот дел на прашалникот (II – **ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈАТА – ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ**) и,

– „Забелешки и образложение“ каде што во збиена форма се прикажуваат резултатите што се добиени во текот на работата на проектот, а што се од значење за општонародната одбрана. При пополнувањето на прашалникот треба да се има предвид следното:

(а) „Шифра на проектот“ (1.1)¹ и „Шифра на напредениот проект“ (1.3) се запишуваат од планот на научноистражувачката работа ако во планот таква шифра постои;

(б) „Назив на проектот“ (1.2) и „Назив на напредениот проект“ (1.4) се запишуваат во оригиналот од планот на научноистражувачката работа;

(в) податоци за напредениот проект (1.3 и 1.4) се запишуваат во случај кога евидентирираниот проект претставува проект на поширок проект;

(г) не се пополнуваат „Шифра на носителот на проектот“ (2.1), „Шифра на учесникот“ (3.1) и „Шифра на организацијата“ која вршела верификација на проектот (4.2.1);

(д) „Назив на носителот“ (2.2), „Назив на учесникот“ (3.2) и „Назив на организацијата“ која вршела верификација на проектот (4.2.2) се запишуваат со полн назив. При запишувањето на овие одговори се запишува организацијата на најниско ниво. Доколку таквата организација се наоѓа во рамките на други организации (на пр. ООЗТ во рамките на РО и СОЗТ, факултет во рамките на универзитет и сл.), треба да се наведат и сите „напредени“ организации (на пример: ООЗТ Сметачка техника, Институт „Михајло Пупин“, Белград);

(е) одговор на прашањето „Улога во проектот“ (3.3) може да биде: координатор (1) и извршител (2) или друго (3);

(ж) на групите прашања „Носители на проектот“ (2), „Учесници во реализацијата на проектот“ (3) и „Организации што вршеле верификација“ (4.2) одговори можат да се даваат повеќепати. Тие групи прашања во прашалникот се вработени, при што за една организација одговорите се запишуваат во прашалникот, а за евидентирање на другите одговори се користи Помошниот прашалник за евидентирање на проекти од значење за општонародната одбрана (НИР-21(3)); и

(з) при доставувањето на „Извештајот за реализацијата-верификацијата на проектот“ (II) заради идентификација да се наведе „Називот на проектот“ (1.2) и „Шифрата на проектот“ (1.1) доколку таа му е доделена на проектот.

При пополнувањето на помошниот прашалник НИР-21(3) да се постапи на следниот начин:

(а) за секој проект се пополнува еден или повеќе помошни прашалници НИР-21(3), по потреба:

(б) во колоната „Ознака на прашањето од основниот прашалник“ се пренесува само редниот број на прашањето од прашалникот НИР 21(1) или НИР 21(2) на кое се дава одговор;

(в) во колоната „Одговор“ или „Шифра на одговорот“ одговорот се запишува на ист начин како во основниот прашалник;

(г) По секоја група одговори да се повлече линија, на која групата прашања и одговори се повторува повеќепати; и

(д) групата прашања на кои треба да се даде одговор повеќепати мора како целина да се заврши на една страница на помошниот прашалник НИР-21(3)

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополнења на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/87, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

Во точка 4 под ред. број 13 во тар. број 41.01/1 до 6 треба да се изостават по грешка внесените скратеници за единица на мера: „m²“.

Во редниот број 44 пред тар. број: „29.34/1“ треба да се додаде по грешка изоставениот тар. број: „27.10/1a“, а во ред. број 47 тар. број треба да се избрише.

Во ред. број 47 наместо тар. број: „90.17/3f“ треба да стои тар. број: „90.17/3d“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 9 март 1987 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1987 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87, се поткраднаа долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1987 ГОДИНА

1. Во точка 2 став 1 на Одлуката, наместо зборовите: „точка 11 на Одлуката за остварување на целите во 1987 година“ треба да стојат зборовите: „точка 9 на Одлуката за остварување на целите во 1987 година.“.

2. Во точка 2 став 2 на Одлуката треба да се брише запирката и зборовите: „точ. 9 и 10 на Одлуката за остварувањето на целите во 1987 година“.

3. Во точка 16 ставот 6 треба да гласи:
„Во согласност со одредбата под 1 точка 4 став 2 на Одлуката за целите во 1987 година, банките се должни да обезбедат строго наменско користење на кредитите од оваа точка, во функција на зголемување на извозот на стоки и услуги. За таа цел, банките се должни, при отплатата на кредитите за намената од оваа точка, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на отплатата на кредитот, да прибават од корисниците на кредитот доказ дека се извезени стоките за чие производство и подготовка е користен кредит кој се отплатува. Како доказ, во оваа смисла, се сметаат соодветните царински декларации, спецификациите од став 3 точка 11 на оваа одлука односно друга документација од став 3 на оваа точка.“.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 5 март 1987 година.

¹ Ознака на прашањето во прашалникот

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Словенија

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Боровник Хенрика Јернеј, Боригнар Антона Алојз, Буткович-Вердај Фердинанда Елизабета, Цвек Франца Иван, Другович Франца Стане, Јелен Алберта Александар, Кандус Јожефа Роза, Кавич-Шламбергер Ивана Штефка, Косовел Ивана Винко, Крашевец Станислава др Јанез, Мервич Франца Франц – Игор, Мочник Јоже Макс, Ореол Франца Виктор, Подобник Франца Стане, Равбар Антоан Владичир, Сјолник Франца Алојз, Старц Томажа Иван, Трибник Карла др Драго, Валич Алојза Славка, Зеилхофер Антон Богдан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Адам Јакоба Станко, Балох Симона Милан, Братуж Јоже Јоже, Чедез Аугуста Сречко, Долени Антон Јанез, Домјан Винценц Алојз, Фајдига-Чешарек Антон Марта, Габершек Јоже Марјан, Горник Иван Иван, Хрибеник Франц Франц, Хрибар Рудолф Сергеј, Јеранко Симон Шимон, Јеше Јожеф Јожеф, Калчич-Бомбек Алојз Марија, Келбл Михаил Антон, Кланчар Антон Људмила, Кадеља-Старин Франц Јерина, Кодер-Водрин Охана Павлина, Коленко-Прах Иван Франчишка, Колер Љуба Љубо, Кордеж Франц Гашпер, Корошец Јосип Јосип, Кошар Франц Алојз, Ковач Леополд Јурљ, Кременшек Алојз Ерна, Кренк Јакоб Франц, Кумер Павел Павле, Лесковачек Михаела Иван, Маролт Алојзија Алојз, Михец Ивана Здравко, Михна Штефана Франц, Опрешек Роман Срецо, Пешец Иван др Владо, Петрач-Новак Рихард Павлина, Петрич Драго Дарјан, Пивк-Видмар Макс Олга, Подхостник Виктор Звонко, Погачар-Рупрет Франц Елизабета, Приставец Јанез Јанко, Пуклавец Мартин Јанез, Радловић Стојана Симион, Ропрет Ивана Бојан, Секирник-Микл Богочира Марија, Совинц Јожега Милан, Стерниша-Сеилго-ни Станислав Станислава, Шкрк-Компан Руперта Вида, Шпилер Франц Алојз, Штор Адолфа Петар, Тајникар Иван Макс, Терзић Мочан Мирослав, Томинц-Божич Марко Марија, Тратнић Јоже Зоран, Тронтељ Јосип Бранко, Брачко Франц Рудолф, Брањек Рафаела Бранке, Затлер Јанез Јанез, Жвижеј Алберта Штефан

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бастјанчич Јакоба Марино, Бег Антон Милан, Енгелман Кристијана Душан, Јернејчич Антон Антон, Корже-Страјнар Јоже Ана, Маковец Антон Здравко, Салобиер Франц Иван, Заполтнич Франц Јенез;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Амброжич-Бенедичич Франц Штефка, Андерс Франца Андреј, Андрашец Буре Иван, Атач-Хрибар Јанез Ма-

рија, Авбељ Франц Матија, Авнич Франц Франц, Бајсип Јанко Маријан, Бено Милан Милена, Батистич Богомир Марјан, Беденик Ива Иван, Бел Марин Алојзиј Кристина, Белеј Ивана Јоже, Бевц Мартина Мартин, Богатај Антон Антон, Бреџл Франц Милан, Бучар Алојз Алојз, Буковец-Ковач Макс Марјета, Цаллар Иван Роберт, Чедез Павел Станислав, Четовник Зофија Отон, Чож Јоже Сречко, Денсипер-Петровчич Аугуст Ана, Демшар Франц Филипп, Добершек Мирко Мирко, Доленец-Пинтер-Ипавец Алојз Франчишца, Доленшек Игнатиј Јожица, Дорник Феликса Феликс, Довжан Станислав Јанез, Дромовшек Антон Антон, Дуцман Содоржнич Матија Ангела, Духовнич Бајт Франц Марија, Фајфер-Гале Јанеза Ана, Флорие Јожеф Антон, Форназарич Јожефа Доминик, Фортуна-Подреник Иван Марија, Фриедл Чирович Будимир Љиљана, Фурич Јурија Иван, Гартнар Матевж Мирко, Гартнер Леополд Јернеј, Гартнер Јакоб Јакоб, Голобич Болдин Јожеф Хедвика, Гориншек Јосипа Станислав, Горопешек Франц Франц, Градич Антона Антон, Грегорић Јанеза Јожеф, Грм Јанеза Франц, Халер Јосип Доминик, Ханжич Ивана Иван, Хаусмајстер Доминик Доминик, Хорват Ивана Иван, Хорват Лудвик Стојан, Храсник Кристина Иван, Хрен Јанез Иван, Хрибершек Јоже Иво, Хус-Железнич Цирил Марта, Јанчич Антона Антон, Јазбец Јоже Стане, Јерич Аниче Славко, Јеромел-Облак Рајко Вида, Јершин Штефана Славко, Јевршенак Штефана Мирослав, Јуреш Франц Лудвик, Јурјец Јоже Марјан, Камешек Матије Јожеф, Кампуш Антон Алојз, Кастилиц Јожеф Мартин, Катушин-Светина Алојза Наста, Кеблич-Рус Алојз Даниела, Кленовшек-Пражничар Матија Ана, Кочевар Јожега Станислав, Кодре Викторна Јоже, Колар Карел Франц, Колар Јакоб Милан, Коларич Франц Драго, Коларич-Топлак Ана Силвестра, Колманко Јанеза Вилем, Корошец Флорјана Дарко, Кошич Иван Станко, Кошута Леополд Борис, Ковач Јожеф Јожеф, Ковачец Вине Иван, Крајнц-Старе Јанез Павла, Крајнц Петер Петер, Крајнц Виктор Виктор, Краљ-Просени Виктор Франчишка, Крофлич-Еинсидлер Мартина Ирена, Крошл-Крухар Антон Марија, Кручил-Кавич Иван Роза, Кудер Антона Антон, Куштрин Матевж Стане, Лаховник Франца Франц, Лесковец Иван Франц, Липуш Шефана Макс, Логар Јожега Јоже, Мајхен-Флајц Игнац Вида, Малеј Франц Валентин, Маркич Дањел Павел, Медич Јанеза Марјан, Мешл-Урлеп Симон Антонија, Млакар Франц Франц, Млинар Валентина Валентин, Можина Иван Александер, Мрак Јанеза Јанез, Ноч Антон Ернест, Новак Хинко Јожеф, Омејец Франц Франц, Пеклар Феликс Феликс, Приход Антон Стјепан, Пешец Франц Милош, Петек Франц Бранко, Петелинц Франц Хедвика, Петровчич Јоже Аугуст, Пикел Алојз Јоже, Пискерник Францке Стане, Планинц-Хударин Антон Марија, Плос Јанез Јоже, Пограјц Мартин Мартин, Пограјц Мартин Мартин, Пожержнич-Купник Макс Хермина, Полак-Жвегел Макс Тончка, Полц Драгота Драго, Попич Лука Марија, Поповић Михајла Милорад, Прешерн-Кошенина Вилко Лидија, Рахтен Иван Мартин-Иван, Развингер Адолфа Јоже, Ребец Ивана Јоже, Рехерман-Ленко Мартина Ана, Ројник-Франца Олга, Сеје Алојз Антон, Саврич Франц Станислав, Семе Франца Михаел, Сичич Драгутина Милан, Содничар-Шкраб Франца Ивана, Суша Алојза Иван, Сушел Франц Франц, Сушич Јожега Јоже, Шабиш-Уршич Јакоб Валерија, Шандор-Прусник Вилем Ксенија, Шибанц-Стопиншек Михаела Аница, Шнебергер-Лак Франца Ангела, Шлеглич Антон Ерика, Штекар Иван Виргилиј, Штуковник Иван др Иван, Швал Милан Нада, Тавчар-Павшич Антон Марија, Тихи-Зих Андрија Цецилија, Трчек Матевж Миха, Трбец Франц Славка, Урх Матевж Франц, Валент-Веховец Станислава Вера, Видович Мартина Штефан, Випавец-Рангус Мартин Ана, Ворша Јакоба Рудолф, Врабл Франц Франц, Вречко Леополд Здравко, Здравец Јурица Чртомир, Залазник-Унетич Франц Нада, Збичајник Игнац Антон, Зорко Јуриј Јожеф, Зупан Рихард Драго, Зупанц Алојза Мартин, Жерјал Елизабета Едвард Жличар Матија Станко, Жумер Алојз Марјан;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите народи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ

Стушек Викторија Јанко-Себастијан, Видмајер Марија Ади;

- за заслуга во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бебар Ивана Иван, Берчан Антона Стане, Бизјак Антона Јоже, Божич Иван Иван, Циленшек Алојза Алојз, Чернетиц-Тршек Иван Звонка, Дрофеник-Кладник Јанеза Марија, Дворшек Матевш Антон, Ђемајли Шабана Метуш, Ђејвевц Флоријан Флорјан, Фортунa Франц Тоне, Фришковец-Поточник Симон Мартина, Хари Карел Марта, Хохкраут Франце Франц, Храсник Конрада Штефан, Јухарт Ивана Јожеф, Канглер Франц Франц, Кастелиц-Кират Матија Марија, Катрошник Андреј Примож, Кокаљ Мирослав Мирослав, Копше Алојз Адолф, Косељ Франца Јанез, Косељ Јоже Јоже, Крамарич Антон Драго, Крофл Антон Антон-Данијел, Кундих Марка Душан, Лебан-Фелдин Красник Лудвик Бригита, Ленартич Лудвик Вилијем, Мацух Јоже Бењамин, Маркута-Јан Иван Ана-Марија, Мерљак-Ресник Франц Станислава, Метличар Ивана Иван, Мохорич-Шполар Марија Вида-Андреја, Најдич Макса Максимилан, Овен-Швигол Франц Ана, Павловчич-Меглич Павел Марија, Пеклар Јакоб Франц, Пездич Јанеза Јанез, Пинтарич Франц Јанез, Плетиершек Антон Јоже, Полич Франц Франц, Рахне Иван Рајко, Равник Ивана Станислав, Разлаг Франца Силва, Рекар Феликс Јанез, Ритоња Антона Станислав, Сович Иван Иван, Шрекл Терезија Роман, Штер Ивана Јанез, Шулин Милоша Милош, Трбовц Јакоб Јакоб, Тршкан Винко Марјан, Вахтер Јожеф Војко, Валич-Прачек Јанез Иванка, Васић Петер Борислав, Верк Франц Бранко, Вершич Франца Јанко, Врбанчич Славка Урош, Вукшинич Марко Мартин, Завесник Франц Франц, Зупанчич Павел Јанез;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бајрич-Лончар Андро Ивка, Бевк-Настран Флоријан Марјета, Болшец Барбаре Данило, Бонча Петер Николај, Борић Драгољуба Драгић, Борншек-Комполшек Франца Розелија, Чулиг Никола Марица, Дебенц Ковач Вилијем Шарика, Долинар Милана Бранко, Ержен Јакоб Елизабета, Голубич Рудолф Владимир, Гортнар Рудолф Франц, Хрибар Мачек Франц Ивана, Југ Јожеф Марјан, Коблар Алојз Алојз, Крампл Франца Франц, Линич-Кушар Јанез Алојзија, Ловренич Лазар Павел, Лукман Јакоб Јанез, Марн-Грмек Алојз Алма, Маглен Јулиј Франц, Млак Михаела Станислав, Мурн Матија Матија, Новак-Немец Фрањо Марија, Окори Франц Зоран, Пинтарич-Кампуш Леополд Милица, Плешко-Слободан Јожета Марија, Предалич Антон Звоне, Презељ-Обид Франц Невенка, Пуљак Николе Стјепан, Пушник Зелич Јожета Јожефа, Раковец Рафаела Виктор, Реповж-Долиншек Станислав Ана Марија, Салобир-Безговшек Јожета Марија, Травех Стеле Франц Вида, Винкович-Клеменчич Франц Теразија, Водеб Јоже Душан, Зафосник Иван Иван, Загорец Јанез Јоже;

- за заслуги и постигнати успеси во работата за општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Маркуш-Шуштершич Рудија Франчишка, Долени Станиславе Милан, Фаладоре Винка Винко, Фијавж Милана Милан, Маркович Ловра Марјан.

Бр. 107
7 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

280. Правилник за начинот на утврдување на износот на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка за 1987 година и составување на пресметка на средствата, како и за начинот на сведување на податоците за 1986 година заради споредување со податоците за 1987 година ————— 509
281. Правилник за начинот на утврдување на износот на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка за 1987 година и составување на пресметка на средствата за определени корисници на општествени средства ————— 514
282. Правилник за медицинските индикации и критериумите за користење на хеликоптер при превезување на повредени односно заболени лица ————— 517
283. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги ————— 519
284. Правилник за измена на Правилникот за условите во поглед на микробиолошката исправност на кои мораат да им одговараат животните намирници во прометот ————— 519
285. Правилник за метролошките услови за фотометриски сијалици со усвитено волфрамово влакно - секундарни и работни еталони на единица на светлосна јачина ————— 519
286. Правилник за начинот на употреба и за класификација на еталоните на магнетна индукција во опсег на мерење од $5 \cdot 10^{-12}$ Т до $5 \cdot 10^{-2}$ Т — 520
287. Одлука за утврдување на основницата и стапката на придонесот за Стопанската комора на Југославија за 1987 година ————— 521
288. Решение за спроведување на статистичкото истражување „Тримесечен извештај за текущото усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи“ (образец ОС-4-ТУ) ————— 522
289. Решение за дополнително на Решението за утврдување на организациите на здружен труд што ги исполнуваат условите за давање токсиколошка оценка на отровите ————— 523
290. Решение за измени и дополненија на Решението за утврдување на Листата на отрови што можат да се пуштаат во промет ————— 524
291. Наредба за утврдување на единствените коефициенти за ревалоризација на основните и други општествени средства ————— 525
292. Наредба за утврдување на месечните парични износи на личната и семејната инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и ортопедскиот додаток во 1986 година — 526
293. Наредба за утврдување на месечните парични износи на личната и семејната инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1987 година ————— 526
294. Наредба за утврдување на височината на годишното парично примање за закрепнување на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година за 1987 година ————— 527
295. Наредба за утврдување на височината на годишното парично примање по основ на Орден на народен херој и Орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви за 1987 година ————— 527
296. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на додатокот кон пензијата од 1 јануари 1987 година ————— 527
297. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток во 1986 година — 528
298. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток од 1 јануари 1987 година ————— 528

	Страна		Страна
299. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање во 1986 година — — — — —	528	на лицата одликувани со Орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви за 1987 година — — — — —	529
300. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање од 1 јануари 1987 година — — — — —	528	304. Наредба за утврдување на износот на надоместот на трошоците за закоп на лица одликувани со Орден на народен херој во 1987 година — —	530
301. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање во 1986 година — — — — —	528	305. Упатство за начинот на доставување податоци за научно-истражувачката работа од значење за општонародната одбрана — — — — —	529
302. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање од 1 јануари 1987 година —	529	Исправка на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1987 година — — — —	533
303. Наредба за утврдување на височината на надоместот на трошоците за закоп на носителите на „Партизанска споменица 1941“, на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и		Исправка на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот — — — — —	533
		Одликувања — — — — —	534